

Млекара АД, Битола

Финансиски извештаи

за годината завршена на

31 декември 2025

со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Извештај за промени во капиталот	3
Извештај за паричните текови	4
Белешки кон финансиските извештаи	6

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на Млекара АД Битола

Извештај за ревизија на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Млекара АД Битола („Друштвото“), што го вклучуваат:

- извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година;
- и, за годината од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година:
 - извештајот за сеопфатна добивка;
 - извештајот за промените во капиталот;
 - извештајот за паричните текови;
- и
- белешки, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации („финансиски извештаи“).

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од нашиот извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кој е во примена во Република Северна

Македонија (Кодекс на етика) заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме нашите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката на финансиските извештаи кои даваат вистинска и објективна слика во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со MCP секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективната на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, за тоа дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во делот Други информации, раководството е одговорно за изготвување на годишниот извештај за работата на Друштвото за 2025 година во согласност со барањата на Законот за трговски друштва. Во дополнително на нашите одговорности и известување во согласност со МСР, ние имаме обврска, во согласност со барањата на член 34, став 1(д) од Законот за ревизија, да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работата со историските финансиски информации обелоденети во годишната сметка и



ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај за работата на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите обелоденети во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 21 мај 2026 година

Овластен ревизор
Срѓан Ранѓеловиќ



КПМГ Ревизија ДОО Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ

Финансиски
извештаи

Извештај за финансиската состојба

На 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2025	2024
Средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1.182.168	1.195.721
Нематеријални средства	18	1.151	2.128
Дадени кредити и позајмици	20	1.358	5.616
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	12.812	8.722
Вкупно нетековни средства		<u>1.197.489</u>	<u>1.212.187</u>
Залихи	19	261.777	214.654
Дадени аванси		10.860	9.716
Дадени кредити и позајмици	20	13.620	15.765
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	323.991	367.660
Депозити во банки	22	12.623	12.591
Парични средства и паричен еквивалент	23	259.581	324.536
Вкупно тековни средства		<u>882.452</u>	<u>944.922</u>
Вкупно средства		<u>2.079.941</u>	<u>2.157.109</u>
Капитал			
Капитал на сопствениците		33.288	33.288
Резерви		1.270.905	1.366.328
Акумулирана добивка		351.908	340.735
Вкупно капитал и резерви		<u>1.656.101</u>	<u>1.740.351</u>
Обврски			
Одложени даночни обврски	16	14.173	16.508
Одложени приходи	30	5.224	4.897
Користи за вработените	26	8.604	7.451
Вкупно нетековни обврски		<u>28.001</u>	<u>28.856</u>
Обврски за лизинг	29	4.791	-
Резервирања	27	6.781	13.076
Обврски за данок на добивка		2.470	11.992
Одложени приходи	30	964	805
Обврски кон добавувачи и други обврски	28	380.833	362.029
Вкупно тековни обврски		<u>395.839</u>	<u>387.902</u>
Вкупно обврски		<u>423.840</u>	<u>416.758</u>
Вкупно обврски и капитал		<u>2.079.941</u>	<u>2.157.109</u>

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа одобрени од страна на раководството на Млекара АД Битола на 21 мај 2026 година и потпишани во нивно име од:


Горги Петрушев
Генерален Директор


Марија Дојошевска
Овластен сметководител со
број на уверение 0100880

Извештај за сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2025	2024
Приходи	10	2.834.566	2.782.560
Трошоци на продажба	14	<u>(2.152.622)</u>	<u>(1.943.700)</u>
Бруто добивка		681.944	838.860
Останати приходи	11	36.908	32.909
Трошоци за дистрибуција	14	(427.067)	(572.470)
Административни расходи	14	(75.870)	(86.610)
Останати расходи	12	<u>(4.777)</u>	<u>(21.834)</u>
Добивка од редовно работење		211.138	190.855
Приходи од финансирање		2.331	2.428
Расходи од финансирање		<u>(2.599)</u>	<u>(2.591)</u>
Нето расходи од финансирање	15	<u>(268)</u>	<u>(163)</u>
Добивка пред оданочување		210.870	190.692
Данок на добивка	16	<u>(27.150)</u>	<u>(26.925)</u>
Добивка за годината		<u>183.720</u>	<u>163.767</u>
Останата сеопфатна добивка			
Ставки кои нема последователно да бидат рекласификувани во добивка или загуба:			
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема, нето од поврзаните даночни ефекти		-	150.390
Промени во одложени даночни обврски		1.704	(14.471)
Актуарски загуби од планови за дефинирани користи, нето од поврзаните даночни ефекти		(566)	-
Останата сеопфатна добивка за годината, нето од поврзаните даночни ефекти		<u>1.138</u>	<u>135.919</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>184.858</u>	<u>299.686</u>
Основна и разводенета заработка по акција (во денари)	25	1.692	1.508

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за промени во капиталот

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Капитал на сопствениците	Резерва според статут	Законска резерва	Ревалори- зациона резерва	Останата резерва	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	33.288	13.156	180.037	177.989	1.030.113	195.397	1.629.980
Вкупна сеопфатна добивка за годината							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	163.767	163.767
Ревалоризација на недвижности, постројки, опрема	-	-	-	150.390	-	-	150.390
Признаени одложени даночни обврски	-	-	-	(14.471)	-	-	(14.471)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	135.919	-	163.767	299.686
Трансакции со сопствениците на Друштвото							
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	-	(2.735)	(168.151)	170.513	(373)
Дивиденди	-	-	-	-	-	(188.942)	(188.942)
Вкупно трансакции со сопствениците на Друштвото	-	-	-	(2.735)	(168.151)	(18.429)	(189.315)
Состојба на 31 декември 2024	33.288	13.156	180.037	311.173	861.962	340.735	1.740.351
Состојба на 1 јануари 2025	33.288	13.156	180.037	311.173	861.962	340.735	1.740.351
Вкупна сеопфатна добивка за годината							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	183.720	183.720
Актуарска загуба од планови за дефинирани користи	-	-	-	-	-	(566)	(566)
Признаени одложени даночни обврски	-	-	-	1.704	-	-	1.704
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	1.704	-	183.154	184.858
Трансакции со сопствениците на Друштвото							
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	-	(2.523)	(94.604)	97.127	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(269.108)	(269.108)
Вкупно трансакции со сопствениците на Друштвото	-	-	-	(2.523)	(94.604)	(171.981)	(269.108)
Состојба на 31 декември 2025	33.288	13.156	180.037	310.354	767.358	351.908	1.656.101

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за паричните текови

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2025	2024
Парични текови од оперативни активности			
Добивка за годината		183.720	163.767
Корекција за:			
Трошоци за амортизација на недвижности			
постројки и опрема	17	124.480	114.067
Трошоци за амортизација на нематеријални средства	18	927	978
Капитална добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	11	(334)	(996)
Отпис на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства	12	825	16.061
Зголемување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	11	-	(16.931)
Намалување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	12	-	3.460
Исправка на вредноста на залихата	14	1.418	2.067
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	15	296	1.129
Отпишани побарувања од купувачи	15	277	38
Наплатени претходно отпишани побарувања	15	(840)	(663)
Наплатени претходно отпишани кредити и позајмици	15	(229)	-
Приходи од камати	15	(730)	(1.042)
Расходи од камати	15	1.416	1.396
Дисконтирање на долгорочни побарувања	15	(532)	(723)
Данок на добивка	16	27.150	26.925
Отпишани обврски кон добавувачи		(777)	(141)
		<u>337.067</u>	<u>309.392</u>
Промени во:			
- побарувањата од купувачи и други побарувања		39.640	(36.859)
- дадените аванси		(1.144)	(2.578)
- залихите		(48.541)	(49.456)
- резервирања		(6.295)	2.283
- користи на вработените		587	2.097
- одложени приходи		486	5.702
- обврските кон добавувачи и други обврски		<u>24.386</u>	<u>58.964</u>
Готовина генерирана од оперативни активности		<u>346.186</u>	<u>289.545</u>
Платени камати		(1.416)	(1.396)
Платен данок на добивка		<u>(37.226)</u>	<u>(4.462)</u>
Нето парични текови од оперативни активности		<u>307.544</u>	<u>283.687</u>

Извештај за паричниот тек (продолжение)

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2025	2024
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(106.919)	(64.069)
Набавка на нематеријални средства		(505)	(936)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		1.072	1.979
(Дадени)/повлечени депозити во банки		(32)	5
Наплатени камати		730	1.047
Наплатени кредити и позајмици		6.632	(1.382)
Нето парични текови користени во инвестициони активности		<u>(99.022)</u>	<u>(63.356)</u>
Парични текови од финансиски активности			
Обврски за лизинг		(4.369)	-
Платени дивиденди		(269.108)	(188.942)
Нето парични текови користени во финансиски активности		<u>(273.477)</u>	<u>(188.942)</u>
Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент		(64.955)	31.389
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		324.536	293.147
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	23	<u>259.581</u>	<u>324.536</u>

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Субјект кој известува

Млекара АД, Битола (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Северна Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул. Ѓурчин Наумов Пљакот, 1, 7000 Битола, Република Северна Македонија.

Основната дејност на Друштвото е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови.

2. Основа за изготвување

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство објавени во Службен весник (Правилник), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023) (понатаму „сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија“).

Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС 1 до МСС 41, толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) - ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија започнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17, Договори за осигурување, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година (МСФИ 17). Со измените на Правилникот објавен во Службен весник, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 година (МСФИ 9) и во согласност со насоките од страна на Советот за унапредување и развој над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник остануваат сметководствени стандарди во примена за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот кој започнува на 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, Првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

3. Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за недвижностите, постројките и опремата кои се водат по ревалоризирана вредност.

4. Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”). Функционална валута на Друштвото е денарот. Доколку не е поинаку наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

- Белешка 17 – Недвижности, постројки и опрема
- Белешка 27 - Резервирања
- Белешка 31 - Финансиски инструменти

Мерење на објективна вредност

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат утврдување на објективната вредност, како за финансиските така и за не-финансиските средства и обврски. Објективните вредности за мерење и/или обелоденување се утврдени врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност.

Друштвото има воспоставена контролна рамка во однос на мерењето на објективните вредности.

При мерењето на објективната вредност на средство или обврска, Друштвото користи колку што е можно повеќе набљудувани пазарни податоци. Објективните вредности се класифицираат во различни нивоа во хиерархијата на објективна вредност, врз основа на влезните податоци што се користат во техниките за вреднување, како што следи:

– Ниво 1: котирани цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства или обврски.

– Ниво 2: влезни податоци различни од котираните цени вклучени во Ниво 1, кои се набљудливи за средството или обврската, директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени).

– Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се засноваат на набљудливи пазарни податоци (ненабљудливи влезни податоци).

Доколку влезните податоци што се користат за мерење на објективната вредност на средство или обврска може да се класифицираат во различни нивоа на хиерархијата на објективната вредност, тогаш мерењето на објективната вредност во целост се класифицира во истото ниво на хиерархијата на објективната вредност кое одговара на најниското ниво на влезни податоци што е значајно за целокупното мерење.

Друштвото ги признава трансферите помеѓу нивоата на хиерархијата на објективната вредност на крајот на известувачкиот период во кој настанала промената.

Дополнителни информации за претпоставките направени при мерењето на објективните вредности се обелоденети во следната напомена:

- Белешка 17 – Недвижности, постројки и опрема
- Белешка 31 – Финансиски инструменти

Белешки кон финансиските извештаи

6. Промени во сметководствени политики

A. МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи

Во текот на извештајниот период, Друштвото ја промени својата политика за признавање на приходите согласно МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи во примена во Република Северна Македонија (МСФИ 15), применет од 1 јануари 2025 година. Оваа промена ги заменува претходните критериуми за признавање на приходите и воведува нов пет-степен модел за признавање, кој обезбедува подобро усогласување на приходите со моментот на пренос на контрола над добрата или услугите на купувачот.

Основната дејност на Друштвото е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови.

Приходите по основ на договори со купувачи се признаваат кога контролата над договорените добра или услуги се пренесува на купувачот, во износ кој ја одразува противвредноста на која Друштвото очекува да има право во замена за тие добра или услуги.

Договорите со купувачите ги утврдуваат клучните комерцијални услови, според кои купувачите ги испраќаат своите нарачки.

Договорни обврски и политика за признавање на приходот

Купувачите стекнуваат контрола над добрата во моментот кога истите се доставени на нивната локација (продажен објект или дистрибутивен центар) или во кругот на производната фабрика на Друштвото (доколку купувачот организира транспорт) и кога се извршува квалитативен и квантитативен прием.

На излезните документи (фактури) се прикажани попусти во согласност со комерцијалната политика на Друштвото. Договорите можат да содржат дополнителни попусти како бонуси условени со остварени продажни таргети, учество во промотивни активности, маркетинг услуги и други финансиски надоместоци кон купувачите (на пример, надоместоци за примарни и секундарни позиции во малопродажни објекти, маркетинг активности и сл.). Надоместоците кон купувачите можат да бидат фиксни или определени како процент од нето реализацијата за конкретниот период. Дополнителните рабати и надоместоци кон купувачите главно се договараат на период кој ја покрива календарската година или пократко. Купувачите имаат право на поврат на добрата кои се сметаат за неисправни.

Приходот се признава во моментот на испораката на добрата и нејзиното квалитативно и квантитативно прифаќање од страна на купувачите. Варијабилниот дел од надоместокот се проценува во моментот на признавање на договорот / приходот и се ограничува до степен во кој е многу веројатно дека нема да дојде до значително укинување на признатиот приход. Дополнително одобрените попусти се одредуваат со користење на методот на најверојатен износ помеѓу ограничен/помал број на можни исходи.

Не се идентификувани материјални ефекти од аспект на признавање на приходите. Друштвото идентификуваше разлики во презентација, кои подетално се објаснети подолу. Информациите презентирани за 2024 година не се преработени — односно се презентирани како што биле претходно обелоденети согласно МСС 18 и поврзаните толкувања. Дополнително, барањата за обелоденување согласно МСФИ 15 генерално не се применети на споредбените информации. За дополнителни информации во однос на сметководствените политики на Друштвото поврзани со признавање на приходите, види белешка 10.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Промени во сметководствени политики (продолжение)

А. МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи (продолжение)

Ефекти врз финансиските извештаи – презентациски разлики врз позициите на извештајот за сеопфатна добивка е прикажано во следната табела:

Ефект врз Извештајот за сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември 2025

	Како што е прикажано во извештајот за сеопфатна добивка	Износи без ефект од примена на МСФИ 15	Рекласификација
<i>Во илјади денари</i>			
Приходи	2.834.566	2.985.162	(150.596)
Трошоци за дистрибуција	(427.067)	(577.663)	150.596

Договорите со купувачите, исто така, вклучуваат обврска за Друштвото да им плаќа на клиентите одреден надомест за маркетинг услуги. Пред примената на МСФИ 15, овие трошоци беа презентирани како маркетинг трошоци. Во согласност со МСФИ 15, овие плаќања не претставуваат надомест што може да се одвои од добрата што Друштвото ги продава на купувачот и затоа се презентираат како намалување на приходите од договори со купувачи.

Б. МСФИ 16 Лизинг

Друштвото започна со примена на стандардот МСФИ 16 Лизинг во примена во Република Северна Македонија (МСФИ 16), со примена од 1 јануари 2025 година, користејќи го модифицираниот ретроспективен метод. Поради избраните транзициски методи при примената на МСФИ 16, споредбените информации наведени во овие финансиски извештаи не се преработени за да ги одразат барањата на новиот стандард, односно се презентирани како што претходно беа презентирани согласно МСС 17 Договори за закуп и поврзаните толкувања кои беа во примена во Република Северна Македонија (МСС 17 и поврзаните толкувања).

(i) Дефиниција на лизинг

Друштвото сега проценува дали договорот е, или содржи, лизинг врз основа на дефиницијата за лизинг, како што е објаснето во белешка 7(д).

При транзиција на МСФИ 16, Друштвото избра да ја примени практичната олеснителна мерка која им дозволува на субјектите да ја задржат претходната проценка за тоа кои трансакции претставуваат договори за лизинг. Друштвото го применува МСФИ 16 само на договори кои претходно биле идентификувани како договори за лизинг. Договори кои не биле идентификувани како лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4 не беа повторно оценувани дали претставуваат лизинг согласно МСФИ 16. Затоа, дефиницијата на лизинг според МСФИ 16 се применува само на договори склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година.

(ii) Како корисник на лизинг

Како корисник на лизинг, Друштвото зема под лизинг недвижности (канцелариски и магацински) простории. Претходно, Друштвото ги класифицираше наемите како оперативни или финансиски закупи врз основа на проценката дали наемот ги пренесува суштински сите ризици и користи поврзани со сопственоста на средството на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Промени во сметководствени политики (продолжение)

Б. МСФИ 16 Лизинг (продолжение)

(ii) Како корисник на лизинг (продолжение)

Со примена на МСФИ 16, Друштвото признава средства со право на користење и обврски за лизинг за поголемиот дел од овие договори за наем – односно овие договори се признаваат во билансот на состојба.

На датумот на започнување или измена на договор кој содржи компонента на лизинг, Друштвото го алоцира надоместокот во договорот на секоја компонента на лизинг врз основ на нејзината релативна самостојна цена.

Наеми класифицирани како оперативни наеми согласно МСС 17

Претходно, Друштвото ги класифицираше наемите на недвижности како оперативни наеми согласно МСС 17. При транзиција, за овие договори, обврските по основ на лизинг беа измерени по сегашна вредност на преостанатите плаќања за лизинг, дисконтирани со инкременталната каматна стапка на позајмување на Друштвото на 1 јануари 2025 година (види подолу).

Средствата со право на користење се измерени во износ еднаков на обврската по основ на закуп. Друштвото го примени овој пристап за сите договори за лизинг. Друштвото ги тестираше средствата со право на користење за безвреднување на датумот на транзицијата и заклучи дека нема индикации за безвреднување.

Друштвото ги користеше следните практични олеснителни мерки при примена на МСФИ 16 на наеми претходно класифицирани како оперативни согласно МСС 17:

- не призна средства со право на користење и обврски за лизинг за договори кај кои рокот на траење на лизингот е пократок од 12 месеци од датумот на првична примена;
- не призна средства со право на користење и обврски за лизинг за наем на средства со мала вредност (на пр., ИТ опрема);
- ги исклучи почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користеше проценка базирана на ретроспективно знаење („hindsight“) при утврдување на рокот на лизинг.

(iii) Влијание врз финансиските извештаи

Влијание на транзицијата*

При транзицијата на МСФИ 16, Друштвото призна дополнителни средства со право на користење и дополнителни обврски за закуп. Влијанието при транзицијата е прикажано подолу.

Во илјади денари

1 јануари 2025

Средства со право на користење – недвижности, постројки и
опрема и возила
Обврски за лизинг

9.162

(9.162)

* За влијанието од МСФИ 16 врз добивката или загубата за периодот, види белешка 32. За детали за сметководствените политики согласно МСФИ 16 и МСС 17, види белешка 7(д).

При мерењето на обврските за лизинг за договори кои претходно беа класифицирани како оперативни, Друштвото ги дисконтираше плаќањата по основ на лизинг со својата инкрементална каматна стапка на позајмување на 1 јануари 2025 година, утврдена за секој договор. Применетата стапка изнесува 4,83%.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Промени во сметководствени политики (продолжение)

Б. МСФИ 16 Лизинг (продолжение)

Наеми класифицирани како оперативни наеми согласно МСС 17 (продолжение)

(iii) Влијание врз финансиските извештаи (продолжение)

Во илјади денари

1 јануари 2025

Идни неотповикливи плаќања по оперативни наем на 31 декември 2024 година, согласно МСС 17	9.630
Дисконтирано со инкременталната каматна стапка на 1.1.2025 година	468
Признати обврски лизинг на 1 јануари 2025 година	<u>9.162</u>

Поради избраните транзициски методи при примената на МСФИ 16, споредбените информации презентирани за 2024 година не се преработени — односно презентирани се како што претходно биле обелоденети согласно МСС 17 и поврзаните толкувања. Деталите за промените во сметководствените политики се објавени подолу. Дополнително, барањата за обелоденување согласно МСФИ 16 генерално не се применети на споредбените информации.

В. МСФИ 13 Мерење на објективната вредност

Друштвото, исто така, започна со примена на МСФИ 13 Мерење на објективна вредност, во примена во Република Северна Македонија (МСФИ 13), почнувајќи од 1 јануари 2025 година. МСФИ 13 воспоставува единствена рамка за мерење на објективна вредност и за давање обелоденувања за мерењата на објективна вредност кога таквите мерења се барани или дозволени согласно други МСФИ стандарди. Стандардот ја обединува дефиницијата на објективна вредност како цена која би била добиена при продажба на средство или која би била платена за пренос на обврска во уредена трансакција помеѓу пазарни учесници на датумот на мерење. Стандардот, исто така, ги заменува и проширува барањата за обелоденување поврзани со мерењата на објективна вредност во други МСФИ, вклучувајќи го МСФИ 7. Како резултат, Друштвото вклучи дополнителни обелоденувања во оваа насока. Во согласност со транзициските одредби на МСФИ 13, Друштвото ги применува новите насоки за мерење на објективна вредност проспективно и не обезбедува споредбени информации за новите обелоденувања. Независно од горенаведеното, промената нема значајно влијание врз мерењата на средствата и обврските на Друштвото.

Г. Информации за материјални сметководствени политики

Друштвото, исто така, ги усвои Измените на МСС 1 и Насоката за примена на МСФИ – „Објавување на сметководствени политики“, со примена од 1 јануари 2025 година. Иако измените не резултираа со промени во самите сметководствени политики, тие имаа влијание врз информациите за сметководствените политики кои се објавуваат во финансиските извештаи. Измените бараат објавување на „материјални“, наместо „значајни“, сметководствени политики. Дополнително, измените даваат насоки за примена на материјалноста при објавување на сметководствени политики, со цел да им се овозможи на субјектите да дадат корисни, специфични информации за сметководствените политики кои им се потребни на корисниците за да го разберат други информации во финансиските извештаи. Раководството ги прегледа сметководствените политики и во одредени случаи ги ажурираше информациите објавени во белешка 7 Материјални сметководствени политики (2024: Значајни сметководствени политики), во согласност со измените.

Д. Други промени

Неколку други нови стандарди, исто така, стапија во сила од 1 јануари 2025 година, но тие немаат материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи, освен доколку е поинаку наведено (види белешка 6).

(а) Странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум. Печалбите и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување се признаени во добивката или загубата и се презентирани во нето расходи од финансирање.

(б) Финансиски инструменти

(i) Не-деривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Не-деривативните финансиски средства ги вклучуваат заемите и побарувањата и паричните средства и парични еквиваленти.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка и благајна.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(б) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Не-деривативни финансиски обврски

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депривира финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски по кредити, обврски кон добавувачи и други обврски. Ваквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус директно поврзаните трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

(iii) Акционерски капитал

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нетно од даночните ефекти.

(в) Недвижности, постројки и опрема

(i) Признавање и мерење

Друштвото ја користи сметководствената политика за мерење на недвижностите, постројките и опремата согласно моделот на ревалоризација за целата група на недвижности, постројки и опрема.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на набавката на средството. Набавната вредност на средството кое се произведува во сопствена режија, ги вклучува трошоците за материјали и работна рака, сите останати трошоци коишто можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно, трошоците за демантирање и отстранување на средството и обновување на просторот каде тоа е лоцирано и капитализираните трошоци за позајмување. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите, постројките и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите, постројките и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” или “останати расходи” во добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(в) Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Според моделот на ревалоризација, по признавањето како средство, определена ставка од недвижности, постројки и опрема, чија објективна вредност може веродостојно да се измери, се евидентира по ревалоризирана вредност, која ја претставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот на известување.

Кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето се признава во извештајот за останата сеопфатна добивка и се акумулира во капиталот под насловот ревалоризациони резерви. Меѓутоа, зголемувањето се признава како приход до висина која што го анулира ревалоризационото намалување на истото средство кое претходно било признаено во добивката или загубата како расход. Ако сметководствената вредност на средството е намалена како резултат на ревалоризација, намалувањето се признава во добивката или загубата како расход. Меѓутоа, намалувањето се признава во извештајот за останата сеопфатна добивка до висината на било кое кредитно салдо што постои во ревалоризационите резерви во однос на тоа средство.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски ползности од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во добивката или загубата во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се прикажува во добивката или загубата, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата, намалена за резидуалната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век. Земјата не се амортизира.

Проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди е како што следи:

Згради	5-43 години
Опрема	1-12 години

Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(г) Нематеријални средства

(i) Признавање и мерење

Нематеријалните средства набавени од страна на Друштвото кои имаат одреден век на траење се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во добивката или загубата како трошоци во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, намалена за резидуалната вредност на средството.

Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на нематеријалните средства, од денот кога тие се расположливи за употреба.

Годишните стапки на амортизација утврдени врз основа на проценетиот корисен век за тековниот и споредбениот период се како што следи:

	%
Техничка документација, софтвер, патенти и лиценци	20-33

Методите на амортизација, проценетиот век на траење како и резидуалната вредност на средствата се преценуваат на секоја дата на известување.

(д) Наеми

Друштвото го применува МСФИ 16 со користење на модифицираниот ретроспективен пристап и, согласно тоа, споредбените информации не се преработени и продолжуваат да се презентирани согласно МСС 17 и КТМСФИ 4. Деталите за сметководствените политики согласно МСС 17 и КТМСФИ 4 се обелоденети одделно.

Политика применлива од 1 јануари 2025 година

На денот на склучување на договор, Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи лизинг. Договорот претставува или содржи лизинг доколку го отстапува правото на контрола врз употребата на идентификувано средство за определен временски период во замена за надомест.

Оваа политика се применува на договори склучени на или по 1 јануари 2025 година.

i. Како корисник на лизинг

На почетокот или при измена на договор кој содржи компонента на лизинг, Друштвото го распределува надоместокот во договорот на секоја компонента на лизинг врз основа на релативните самостојни продажни цени.

Друштвото признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на започнување на лизингот. Средството со право на користење првично се мери по набавна вредност, која го вклучува почетниот износ на обврската за лизинг, усогласен за сите плаќања по основ на лизинг извршени на или пред датумот на почеток на лизингот, зголемено за сите првични директни трошоци и проценети трошоци за демонтажа и отстранување на средството или за враќање на средството или локацијата на првобитна состојба, намалено за сите добиени стимулации во врска со лизингот.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(д) Наеми (продолжение)

Политика применлива од 1 јануари 2025 година (продолжение)

i. Како корисник на лизинг (продолжение)

Средството со право на користење потоа се амортизира по пропорционална метода од датумот на започнување до крајот на периодот на лизингот, освен ако лизингот не го пренесува правото на сопственост на средството на Друштвото на крајот од периодот или ако трошокот на средството одразува дека Друштвото ќе ја искористи опцијата за купување. Во тој случај средството се амортизира по корисниот век на основното средство, кој се утврдува на ист начин како кај недвижностите и опремата.

Дополнително, средството периодично се намалува за евентуални загуби поради обезвреднување и се усогласува за одредени повторни мерења на обврската по лизинг.

Обврската за лизинг првично се мери според сегашната вредност на идните плаќања за лизинг кои не се платени на датумот на започнување, дисконтирани со каматната стапка која е содржана во лизинг договорот, или, доколку истата не може лесно да се утврди, со инкременталната стапка на задолжување на Друштвото. Вообичаено, Друштвото ја користи својата инкрементална стапка на позајмување како дисконтна стапка.

Друштвото ја утврдува својата инкрементална стапка на позајмување со прибирање информации за каматни стапки од различни надворешни извори на финансирање и врши одредени прилагодувања за да ги одрази условите на лизингот и видот на средството.

Во мерењето на обврската по лизинг се вклучени следните плаќања за лизинг:

- фиксни плаќања, вклучително и суштински фиксни плаќања;
- варијабилни плаќања за лизинг кои зависат од определен индекс или стапка и кои првично се мерат по тој индекс или стапка на датумот на започнување;
- износи за кои се очекува дека ќе бидат платени врз основа на гаранција за преостаната вредност; и
- откупната цена според опција за купување за која Друштвото е разумно сигурно дека ќе ја искористи, плаќањата за лизинг во опционен период на продолжување доколку Друштвото е разумно сигурно дека ќе ја искористи опцијата за продолжување, и казни за предвремено раскинување на договорот освен ако Друштвото е разумно сигурно дека нема да го раскине лизингот предвремено.

Обврската за лизинг се мери по амортизирана вредност со примена на методот на ефективна камата. Таа се мери повторно кога постои промена во идните плаќања за лизинг што произлегува од промена на индекс или стапка, кога постои промена во проценката на Друштвото за износот кој се очекува да биде платен врз основа на гаранцијата за преостаната вредност, кога Друштвото ја менува својата проценка дали ќе ја искористи опцијата за купување, продолжување или раскинување, или кога има изменето суштински фиксно плаќање за лизинг.

Кога обврската за лизинг повторно се мери на овој начин, соодветно се прилагодува сметководствената вредност на средството со право на користење или, доколку сметководствената вредност на средството е намален до нула, корекцијата се признава во добивката или загубата.

Друштвото ги прикажува средствата со право на користење во недвижности, постројки и опрема и обврските за лизинг како посебна ставка во извештајот за финансиска состојба.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(д) Наеми (продолжение)

Политика применлива од 1 јануари 2025 година (продолжение)

i. Како корисник на лизинг (продолжение)

Краткорочни лизинг договори и лизинг на средства со мала вредност

Друштвото одлучило да не признае средства со право на користење и обврски за лизинг за средства со мала вредност и за краткорочни лизинг договори, вклучувајќи ИТ опрема. Друштвото ги признава плаќањата за овие лизинг договори како трошок на пропорционална основа во текот на периодот на лизингот.

ii. Како давател на лизинг

На почетокот или при измена на договор кој содржи компонента на лизинг, Друштвото го распределува надоместокот во договорот на секоја компонента на лизинг врз основа на нивните релативни самостојни продажни цени.

Кога Друштвото настапува како давател на лизинг, на датумот на започнување на лизингот утврдува дали секој лизинг претставува финансиски лизинг или оперативен лизинг.

За да го класифицира секој лизинг, Друштвото врши сеопфатна оценка дали лизингот пренесува суштински дел од ризиците и придобивките кои произлегуваат од сопственоста на основното средство. Доколку тоа е случај, лизингот се класифицира како финансиски лизинг; доколку не, тогаш се класифицира како оперативен лизинг. Како дел од оваа оценка, Друштвото разгледува одредени индикатори, како на пример дали лизингот опфаќа значаен дел од економскиот век на средството.

Кога Друштвото е посреден давател на лизинг, ги признава своите интереси во главниот лизинг и под-лизингот одделно. Класификацијата на под-лизингот Друштвото ја оценува со осврт на средството со право на користење кое произлегува од главниот лизинг, а не со осврт на средството. Доколку главниот лизинг претставува краткорочен лизинг за кој Друштвото ги применува исклучоците опишани погоре, тогаш под лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Ако договорот содржи компоненти на лизинг и компоненти што не претставуваат лизинг, Друштвото го применува МСФИ 15 за распределба на надоместокот во договорот.

Друштвото редовно ги преиспитува проценетите непотврдени преостанати вредности кои се користат при пресметката на бруто-инвестицијата во лизингот.

Друштвото ги признава плаќањата за лизинг примени од оперативни лизинг договори како приход на пропорционална основа во текот на периодот на лизингот, како дел од ставката „останати приходи“.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(д) Наеми (продолжение)

Политика применлива пред 1 јануари 2025 година

За договори склучени пред 1 јануари 2025 година, Друштвото утврдуваше дали договорот претставува или содржи лизинг врз основа на проценката дали:

- извршувањето на договорот зависеше од користење на определено средство или средства; и
- договорот пренесувал право на користење на средството. Договорот пренесувал право на користење на средството доколку бил исполнет еден од следниве услови:
 - купувачот имал можност или право да го управува средството, при што притоа обезбедувал или контролирал повеќе од незначителен дел од производот или услугата;
 - купувачот имал можност или право да контролира физички пристап до средството, при што обезбедувал или контролирал повеќе од незначителен дел од производот или услугата; или
 - фактите и околностите укажувале дека е малку веројатно други страни да преземат повеќе од незначителен дел од производот/услугата, а цената по единица производ/услуга не била фиксна по единица ниту еднаква на тековната пазарна цена по единица.

i. Како корисник на лизинг

Во споредбениот период, како корисник на лизинг Друштвото ги класифицираше лизинг договорите кои пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста како финансиски лизинг. Кога тоа беше случај, изнајмените средства првично се мереа по износ еднаков на понискиот од нивната објективна вредност, и сегашната вредност на минималните плаќања за лизинг. Минималните плаќања за лизинг претставуваа плаќања кои закупецот е должен да ги изврши во текот на периодот на лизингот, исклучувајќи го секој условен наем. По првичното признавање, средствата се водеа согласно сметководствената политика применлива за тоа средство.

Средствата изнајмени по други видови договори се класифицираа како оперативен лизинг и не се признаваа во извештајот на финансиска состојба на Друштвото. Плаќањата за оперативен лизинг се признаваа како расход во добивката или загубата на пропорционална основа во текот на траење на лизингот. Примените стимулации за лизинг се признаваа како составен дел од вкупниот трошок за лизинг, распределени на пропорционална основа во текот на траење на лизингот.

ii. Како давател на лизинг

Кога Друштвото беше давател на лизинг, на датумот на започнување на лизингот утврдуваше дали секој лизинг претставува финансиски лизинг или оперативен лизинг.

За да го класифицира секој лизинг, Друштвото вршеше сеопфатна проценка дали лизингот пренесува суштински дел од ризиците и придобивките кои произлегуваат од сопственоста на средството. Доколку тоа беше случај, лизингот се класифицираше како финансиски лизинг; доколку не, тогаш се класифицираше како оперативен лизинг. Како дел од оваа проценка, Друштвото разгледуваше одредени индикатори, како на пример дали лизингот опфаќа значаен дел од економскиот век на основното средство.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(f) Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од цената на чинење и нето реализационата вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка, производствени или трошоци на конверзија и останати трошоци направени за доведување на залихата до постојната состојба и локација.

Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

(e) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета за обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност.

Заеми и побарувања

Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на заеми и побарувањата на поединечно ниво. Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувања. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвикува намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(е) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) *Не-финансиски средства*

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, (освен за залихите и одложените даночни средства) се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единици кои генерираат пари.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат да ја намалат сметководствената вредност на средствата во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа. Загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

(ж) **Користи за вработените**

(i) *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси во согласност со националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз основа на платите, се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензии. Друштвото нема дополнителна обврска по основ на плановите за дефинирани придонеси.

Обврските за придонеси согласно плановите за дефинирани придонеси се признаваат во добивката или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

(ii) *Планови за дефинирани користи*

Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство. Износот на отпремнина за пензионирање изнесува две просечни месечни плати на Друштвото. Друштвото нема дополнителна обврска по основ на плановите за дефинирани користи, освен она што е предвидено во националното законодавство.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(ж) Користи за вработените (продолжение)

(ii) *Планови за дефинирани користи (продолжение)*

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето обврската на Друштвото за плановите за дефинирани користи се пресметува со актуарска проценка на износот на идните користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Преоценките кои произлегуваат од плановите за дефинирани користи ги опфаќаат актуарските добивки и загуби и се признаваат во останата сеопфатна добивка. Расходот за камата и другите расходи поврзани со плановите со дефинирани користи се признаваат во добивката или загубата.

Друштвото признава добивка или загуба како резултат на исплата на план за дефинирани користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на планот за дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за планот за дефинирани користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

(iii) *Останати долгорочни користи за вработените*

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ. Ефектот од измените во обврската за јубилејни награди се признава во добивката или загубата за периодот во кој се стекнати правата на вработените.

(iv) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(з) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(с) Приходи од договори со купувачи

Приходите од договори со купувачи се признаваат во согласност со МСФИ 15, а деталите за признатиот приход, вклучувајќи дисагрегација по категории и поврзани билансни позиции (побарувања, обврски од договори), се обелоденуваат во белешката 10.

(и) Државни поддршки

Друштвото признава државни поддршки во добивката или загубата како останати приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки поврзани со недвижности, постројки и опрема се презентирани како Одложени приходи и се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на очекуваниот корисен век на поврзаното средство.

Државните поддршки кои претставуваат надомест на трошоците кои ги направило Друштвото се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени.

(ј) Приходи и расходи од финансирање

Приходите од финансирање ги вклучуваат приходите од вложувања и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата со примена на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се признаваат во добивката или загубата.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата. Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.

(к) Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се признаени директно во капиталот или останата сеопфатна добивка и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот или во останата сеопфатна добивка.

Друштвото утврди дека глобалниот минимален дополнителен данок – кој е должен да го плати согласно законодавството претставува данок на добивка. Друштвото ги примени правилата за глобалниот минимален дополнителен данок и утврди дека нема дополнителни обврски за данок поврзани со минималниот глобален данок.

(и) Тековен данок на добивка

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Износот на тековниот данок што треба да се плати или побарува претставува најдобра проценка на износот на данок кој се очекува да биде платен или наплатен и ја одразува неизвесноста поврзана со даноците на добивка. Тековниот данок исто така ги вклучува и сите даноци кои произлегуваат од дивиденди. Тековните даночни средства и обврски се нетираат само доколку се исполнети соодветните критериуми.

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(к) Данок на добивка (продолжение)

(ii) Одложен данок

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Одложените даночни средства и обврски се нетираат само доколку се исполнети соодветните критериуми.

(л) Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината. Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите од сите потенцијално разводнети обични акции, доколку такви постојат.

(љ) Добивка од редовно работење

Добивката од редовно работење ја претставува чистата добивка генерирана од основната дејност на Друштвото. Таа се формира од:

- приходи од продажба на производи, трговски стоки и услуги/реализација,
- трошоци за материјали, стоки и услуги/трошоци на реализација,
- трошоци за дистрибуција и продажба, административни трошоци,
- амортизација и другите оперативни трошоци поврзани со редовното работење.

Добивката од редовно работење не ги вклучува нето расходите од финансирање и данокот од добивка.

(м) Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност е цената што би се примила при продажба на средство или би се платила за пренос на обврска во уредна трансакција меѓу учесници на пазарот на датумот на мерење, на главниот пазар или, доколку таков не постои, на пазарот со најповолни услови до кој Друштвото има пристап на тој датум. Објективната вредност на обврската го одразува ризикот од неизвршување.

Голем број од сметководствените политики и обелоденувања на Друштвото бараат мерење по објективна вредност, и за финансиски и нефинансиски средства, како и за финансиски и нефинансиски обврски (види белешка 5).

Белешки кон финансиските извештаи

7. Материјални сметководствени политики (продолжение)

(м) Утврдување на објективна вредност (продолжение)

Кога е достапно, Друштвото ја мери објективната вредност на инструмент користејќи ја котираната цена на активен пазар за тој инструмент. Пазар се смета за „активен“ доколку трансакциите за средството или обврската се одвиваат со доволна фреквенција и обем за да се обезбедуваат ценовни информации на континуирана основа.

Доколку не постои котирана цена на активен пазар, Друштвото користи техники на вреднување со кои се максимизира употребата на релевантни набљудливи влезни податоци и се минимизира употребата на ненабљудливи влезни податоци. Избраната техника на вреднување ги вклучува сите фактори кои учесниците на пазарот би ги земале во предвид при утврдување на цената во една трансакција.

Доколку средство или обврска измерени по објективна вредност има куповна цена и продажна цена, тогаш Друштвото ги мери средствата и долгите позиции по куповна цена, а обврските и кратките позиции по продажна цена.

Објективната вредност на земјиштето е неговата пазарна вредност утврдена со проценка извршена од старана на професионално квалификувани проценители користејќи пазарни цени за слични средства. Објективната вредност на зградите, постројките и опремата е утврдена со проценка користејќи метод на амортизиран трошок на замена.

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се проценува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на известување.

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување. За краткорочните обврски и за долгорочните обврски со варијабилна каматна стапка се претпоставува дека нивната сметководствена вредност ја претставува нивната објективната вредност.

8. Нови стандарди и интерпретации кои сеуште не се применети

Согласно Правилникот за начинот на водење сметководство МСФИ 17, Договори за осигурување и МСФИ 9, Финансиски инструменти ќе бидат во примена во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година (види белешка 2).

МСФИ 9 Финансиски инструменти за прв пат ќе стапи на сила од 1 јануари 2028 година. Примената на новиот стандард се очекува да влијае на признавањето, мерењето и обелоденувањето на финансиските инструменти, вклучувајќи класификација на финансиски средства и обврски, модели за намалување на вредност, и хединг активности. Друштвото во моментот го оценува влијанието на овој стандард врз финансиските извештаи и ќе го усвои најсоодветниот метод за транзиција за да се обезбеди усогласеност со стандардот.

МСФИ 17 за прв пат ќе стапи на сила од 1 јануари 2028 година. Примената на новиот стандард се очекува да влијае на признанието, мерењето и обелоденувањето на договорите за осигурување, со цел да се обезбедат транспарентни и споредливи финансиски извештаи. Друштвото во моментот го оценува влијанието на овој стандард врз финансиските извештаи и ќе го усвои најсоодветниот метод за транзиција за да се обезбеди усогласеност со стандардот.

Белешки кон финансиските извештаи

9. Управување со финансиски ризици

Преглед

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик
- Ризик на ликвидност
- Пазарен ризик

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за воспоставување и примена на политики и процедури за управување со ризици.

Политиките и процедурите за управување со ризици се воспоставени со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(a) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски. Кредитниот ризик првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричните еквиваленти.

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач. Најголем дел од побарувањата од купувачи произлегуваат од домашниот пазар, односно МКД 273.519 илјади (2024: МКД 320.063 илјади) додека преостанатиот дел претставуваат побарувања од купувачи од странство. Според постоечката кредитна политика, кредитната способност на секој нов купувач се анализира индивидуално пред да се понудат условите на плаќање и испорака. За дел од купувачите Друштвото бара обезбедување во форма на хипотека или гаранции од банка. Вкупниот износ на краткорочните и долгорочните побарувања на 31 декември 2025 година кои се обезбедени со хипотека и/или гаранција од банка изнесува МКД 11.628 илјади (2024: МКД 15.043 илјади).

Друштвото евидентира резервирања за загуби (исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања) кои претставуваат најдобра проценка за настанати загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Исправка на вредност се утврдува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати побарувањата согласно оригиналната доспеаност на побарувањето. Објективен доказ за финансиски потешкотии на купувачите претставуваат добиени информации за стечај односно финансиска реорганизација на купувачот, значително доцнење во плаќањето итн.

(ii) Депозити во банки, парични средства и паричен еквивалент

Друштвото ја ограничува кредитната изложеност преку депонирање на паричните средства во локални реномирани банки. Друштвото континуирано ја следи својата кредитна изложеност како и успешноста на работењето на банките.

Белешки кон финансиските извештаи

9. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(iii) Дадени кредити и позајмици

За дел од дадените кредити и позајмици кон фармерите и другите должници Друштвото бара обезбедување во форма на хипотека и/или подвижен залог. Вкупниот износ на дадените кредити и позајмици на 31 декември 2025 кои се обезбедени изнесува МКД 14.946 илјади (2024: МКД 21.381 илјади).

(б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната достасаност.

Пристапот на Друштвото при управувањето со ликвидноста е да се осигураат колку што е можно, секогаш да имаат доволно готовина за да ги исплатат своите достасани обврски.

(в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Друштвото во прифатливи параметри.

(i) Валутен ризик

Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Друштвото се евра (ЕУР). Трендот на ЕУР во текот на 2025 година е релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд ќе продолжи.

Друштвото не е вклучено во хеџинг активности за управување со валутниот ризик.

(ii) Ризик на каматна стапка

Друштвото има финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат од пари и парични средства и депозити во банки и дадени кредити и позајмици. Бидејќи овие финансиски средства се со пазарна каматна стапка која во моментот е ниска, промените во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансиските резултати на Друштвото. Сепак, финансиските средства на Друштвото со фиксна каматна стапка се изложени на ризик од промена во објективната вредност.

Друштвото не употребува никакви деривати за управување со каматниот ризик.

(г) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот.

Раководството на Друштвото го следи враќањето на капиталот, што Друштвото го дефинира како однос помеѓу добивката од редовното работење и вкупниот капитал на сопствениците.

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот. Друштвото не е изложено на надворешни барања за висината на капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи

10. Приходи

Ефектот од првичната примена на МСФИ 15 врз приходите од договори со клиенти на Друштвото е опишан во белешка 6

А. Видови приход

Друштвото остварува приходи главно од од договори со купувачи, односно приходи од продажба на готови производи и трговска стока (домашен и странски пазар) и останати приходи (отпад, материјали, струја).

Во илјади денари	2025	2024
Приходи од договори со купувачи	2.834.566	2.782.560
	<u>2.834.566</u>	<u>2.782.560</u>

Б. Дисагрегација на приходите од договорите со купувачи

Во табелата подолу, приходите од договори со клиенти се расчленети според примарниот географски пазар, главните производи и линии на услуги, како и според моментот на признавање на приходот.

за годината завршена на 31 декември	Производи и услуги пренесени во момент на време							
	Приходи од продажба на производи		Приходи од продажба на трговски стоки		Останати (отпад, материјали, струја)		Вкупно	
Во илјади денари	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Географски регион								
Европа	74.401	84.319	252	-	667	-	75.320	84.319
Р.С. Македонија	2.326.945	2.388.558	431.567	308.356	734	1.327	2.759.246	2.698.241
	<u>2.401.346</u>	<u>2.472.877</u>	<u>431.819</u>	<u>308.356</u>	<u>1.401</u>	<u>1.327</u>	<u>2.834.566</u>	<u>2.782.560</u>
Главни производи/услуги								
Свежо млеко	41.930	45.537	-	-	-	-	41.930	45.537
УХТ млеко	784.772	792.645	1.365	3.221	-	-	786.137	795.866
УХТ производи	-	-	166.830	149.478	-	-	166.830	149.478
Кисело-млечни производи	1.473.610	1.519.368	188.162	103.109	-	-	1.661.772	1.622.477
Десерти	-	-	17.928	18.766	-	-	17.928	18.766
Сирења	35	278	16.322	12.157	-	-	16.357	12.435
Путер	-	7.961	19.150	12.536	-	-	19.150	20.497
Сокови	100.999	107.088	-	-	-	-	100.999	107.088
Растителни производи	-	-	11.647	3.312	-	-	11.647	3.312
Кондиторски производи	-	-	10.415	5.777	-	-	10.415	5.777
Останати (отпад, материјали, струја)	-	-	-	-	1.401	1.327	1.401	1.327
	<u>2.401.346</u>	<u>2.472.877</u>	<u>431.819</u>	<u>308.356</u>	<u>1.401</u>	<u>1.327</u>	<u>2.834.566</u>	<u>2.782.560</u>
Приходи од договори со купувачи	<u>2.401.346</u>	<u>2.472.877</u>	<u>431.819</u>	<u>308.356</u>	<u>1.401</u>	<u>1.327</u>	<u>2.834.566</u>	<u>2.782.560</u>

Белешки кон финансиските извештаи

10. Приходи (продолжение)

Б. Дисагрегација на приходите од договорите со купувачи (продолжение)

Во илјади денари	2025	2024
Продажба на производи - домашен пазар	2.326.945	2.388.558
Продажба на производи – странски пазар	74.401	84.319
Продажба на трговски стоки - домашен пазар	431.567	308.356
Продажба на трговски стоки - странски пазар	252	-
Останато продажби	1.401	1.327
Вкупно приходи од продажба	2.834.566	2.782.560

В. Салда по основ на договори

Во следната табела се прикажани информации за побарувањата и обврските од договори со клиенти. Друштвото нема договорни средства произлезени од договори со купувачи.

Во илјади денари	2025	2024
Побарувања кои се вклучени во побарувања од купувачи и останати побарувања		
Обврски за пресметани попусти и надоместоци за позиционирање по основ на договори со купувачи	271.611	327.407
	(78.268)	(81.972)

Договорните средства, доколку има, се однесуваат на правата на Друштвото на надомест за извршени работи кои не се фактурирани на датумот на известување. Договорните средства се трансформираат во побарувања кога правата стануваат безусловни. Ова вообичаено се случува кога Друштвото издава фактура на клиентот. Договорните обврски, доколку има, се однесуваат на примени аванси од клиенти за услуги за кои приходот се признава тековно, во согласност со степенот на исполнување.

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема преостанати обврски по извршување со очекувано траење подолго од една година.

Г. Обврски за извршување и политики за признавање на приходи

Приходот се мери врз основа на надоместокот утврден со договорот со купувачот. Друштвото признава приход кога ќе ја пренесе контролата врз добрата или услугите на купувачот.

Во следната табела се дадени информации за природата и времето на исполнување на обврските за извршување во договорите со купувачи, вклучително и значајните услови за плаќање, како и поврзаните политики за признавање на приходи.

Белешки кон финансиските извештаи

10. Приходи (продолжение)

Г. Обврски за извршување и политики за признавање на приходи (продолжение)

Тип на производ/услуга	Природа и време на исполнување на обврските за извршување, вклучително и значајни услови за плаќање	Признавање на приходи согласно МСФИ 15 (од 1 јануари 2025 година)	Признавање на приходи согласно МСС 18 (до 1 јануари 2025 година)
Готови производи и трговски стоки	Купувачите добиваат контрола врз готовите производи и трговските стоки во моментот кога тие се доставени и прифатени од купувачот. Во тој момент се генерираат фактури и приходот се признава во момент на време. Фактурите обично доспеваат за плаќање во рок од 7-45 дена, во зависност од типот на купувач. Друштвото нуди попусти или поврат на производи.	Приходот се признава во моментот на испорака кај купувачот, односно кога контролата над готовите производи и трговските стоки преминува кај купувачот. Контролата, ризикот и сопственоста над производите преминуваат кај купувачот во моментот на испорака на стоката во објектите на купувачот, потврдено со потпис на фактурата за прием на стока од овластено лице на купувачот. Попустите, рабатите и другите надоместоци одобрени на купувачите претставуваат варијабилен надомест и се признаваат како намалување на приходите во периодот на остварување на продажбата.	Приходот од продажба на производи и трговски стоки, се мереше според објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите и трговските стоки, трговски попусти и количинските рабати. Приходот се признаваше кога значителните ризици и ползности од сопственоста се пренесени на купувачот, не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното враќање на производите и трговските стоки, и износот на приходот можеше да се измери веродостојно.
Останати (отпад, материјали, струја)	Купувачите добиваат контрола врз останатите производи (отпад, материјали, струја) кога тие се доставени и прифатени од купувачот. Во тој момент се генерираат фактури и приходот се признава во момент на време. Фактурите обично доспеваат за плаќање во рок од 30 дена. За продадениот отпад, материјали, струја не се нудат попусти, програми за лојалност или право на враќање.	Приходот се признава кога останатите производи (отпад, материјали, струја) се доставени и прифатени од купувачот.	Приходот од продажба на останатите производи (отпад, материјали, струја) се признаваше во моментот кога значителните ризици и ползности од сопственоста се пренесени на купувачот.

Белешки кон финансиските извештаи

11. Останати приходи

Во илјади денари	2025	2024
Приходи по основ на поврат на платен данок на солидарност	16.138	-
Приходи од добиена државна поддршка	11.440	12.462
Зголемување на вредноста на материјални средства	-	16.931
Приходи од укинувања на резервирања за судски спорови	6.404	-
Капитална добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	334	996
Наплата на штети по основ на осигурување	158	161
Останато	2.434	2.359
	<u>36.908</u>	<u>32.909</u>

Со Одлуката на Уставниот суд објавена во Службен весник на РСМ број бр. 31/2025 од 13 февруари 2025 година беше поништен Законот за данок на солидарност. Со поништувањето на законот, министерството за финансии има обврска да ги врати претходно уплатените износи на име данок на солидарност. Друштвото во 2023 година на име данок на солидарност има платено МКД 17.235 илјади, кој беше признаен како расход во таа година. Врз основа на Одлуката на Уставниот суд, во 2025 година Друштвото стекна право на поврат на средствата, а Министерството за финансии утврди динамика на исплата во две рати: март 2026 година и март 2027 година. Друштвото даде согласност на предложените услови. Првата рата е веќе платена на 23 март 2026 година.

Во текот на 2024 година, Друштвото изврши проценка на недвижности, постројки и опрема. Ефектот од зголемувањето на вредноста по проценка за средства за кои по претходна проценка било евидентирано намалување на вредноста на истите во добивката или загубата како расход, изнесува МКД 16.931 илјади.

Во 2024 година, Друштвото потпиша договор за финансиска поддршка со Владата на Република Северна Македонија за нови инвестиции. Времетраење на договорот е 5 години. Друштвото добива поддршка по различни основи.

12. Останати расходи

Во илјади денари	2025	2024
Резервирања за судски спорови	2.324	1.393
Отпис на недвижности, постројки и опрема	825	16.061
Намалување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	-	3.460
Останато	1.628	920
	<u>4.777</u>	<u>21.834</u>

Во текот на 2024 година, Друштвото изврши проценка на недвижности, постројки и опрема. Ефектот од намалувањето на вредноста по проценка на средствата изнесува МКД 3.460 илјади. Останатите расходи во 2025 претставуваат трошоци за останати консултантски услуги, надоместоци на штети.

Белешки кон финансиските извештаи

13. Трошоци за вработени

Во илјади денари	2025	2024
Нето плати и даноци	168.553	152.267
Задолжителни придонеси од плати	64.999	57.806
Останати трошоци за работници	18.892	19.394
	<u>252.444</u>	<u>229.467</u>

Останатите трошоци на вработените претставуваат, регрес, отпремнина за одење во пензија, јубилејни награди, осигурување на вработените, надомест за одбор на директори и подароци и други надоместоци за вработените.

14. Расходи според природа

Во илјади денари	2025	2024
Употребени залихи	1.556.309	1.558.782
Трошоци на продадени трговски стоки, материјали и резервни делови	322.884	208.520
Трошоци за вработени (види белешка 13)	252.444	229.467
Транспортни и телекомуникациски трошоци	188.438	145.238
Амортизација на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства	125.407	115.045
Потрошена енергија	77.269	77.289
Маркетинг, репрезентација и спонзорства*	52.699	191.447
Исправка на вредноста на залихи	1.418	2.067
Останато	78.691	74.925
Вкупно трошоци на реализација, трошоци за дистрибуција и продажба и административни расходи	<u>2.655.559</u>	<u>2.602.780</u>

* Друштвото го примени МСФИ 15 почнувајќи од 1 јануари 2025 година. Согласно користениот метод за примена на стандардот, споредбените податоци не се повторно прикажани. Види белешка 6.

15. Нето приходи/(расходи) од финансирање

Признаено во добивката или загубата

Во илјади денари	2025	2024
Приходи од камати	730	1.042
Дисконтирање на долгорочни побарувања	532	723
Наплатени претходно отпишани побарувања од купувачи	840	663
Наплатени претходно отпишани дадени кредити и позајмици	229	-
Приходи од финансирање	<u>2.331</u>	<u>2.428</u>
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи	(296)	(1.129)
Отпис на побарувања од купувачи	(277)	(38)
Расходи од камати по основ на резервирања	(738)	(1.348)
Расходи од камати по основ на лизинг	(345)	-
Затезни камати	(333)	(49)
Расходи од курсни разлики	<u>(610)</u>	<u>(27)</u>
Расходи од финансирање	<u>(2.599)</u>	<u>(2.591)</u>
Нето приходи/(расходи) од финансирање	<u>(268)</u>	<u>(163)</u>

Белешки кон финансиските извештаи

16. Данок на добивка

(а) Тековен данок/Признаен во биланс на успех

Во илјади денари	2025	2024
Тековен данок		
Тековна година	27.704	28.748
	<u>27.704</u>	<u>28.748</u>
Одложени даночни приходи		
Признавање на даночен кредит	(554)	(1.823)
	<u>(554)</u>	<u>(1.823)</u>
Данок на добивка	<u>27.150</u>	<u>26.925</u>

(б) Износи признаени во останата сеопфатна добивка

Согласно Законот за данок на добивка трошоците за амортизација на ревалоризацијата на материјални и нематеријални средства се непризнаени расходи за даночни цели. По овој основ Друштвото има признаено одложени даночни обврски. Во текот на 2025 година, Друштвото ги намали одложените даночни обврски за МКД 1.781 илјади (2024: ги зголеми за МКД 14.480 илјади). Состојбата на 31 декември 2025 на одложените даночни обврски по овој основ изнесува МКД 24.575 илјади (2024: MKD 26.357 илјади).

(в) Усогласување на ефективната даночна стапка

Во илјади денари	2025	2025	2024	2024
Добивка пред оданочување		210.870		190.692
Данок на добивка со употреба на				
домашна даночна стапка на Друштвото	10,0%	21.087	10,0%	19.069
Непризнаени трошоци	2,9%	6.116	4,1%	7.890
Даночни олеснувања	0,0%	(53)	0,0%	(34)
	12,9%	27.150	14,1%	26.925

(г) Признаени даночни средства и обврски

Покрај погоре наведените одложени даночни обврски Друштвото има признаено и одложени даночни средства како што следи:

Почнувајќи од 2019, трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства се признаваат како расход во даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност на средствата со примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација. За даночни цели стапките на амортизација може да се зголемат најмногу за 50% во однос на пропишаните со номенклатурата. Даночната основа се зголемува за износот на амортизација над максимално утврдените стапки. Во следните периоди на известување даночната основа се намалува за износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица.

По овој основ Друштвото призна одложени даночни средства во износ од МКД 9.229 илјади (2024: МКД 8.253 илјади) кои се резултат на времените разлики кои произлегуваат од различните стапки за амортизација меѓу сметководствената евиденција и пропишаните стапки, која разлика претставува непризнаен даночен расход за даночни цели во

Дополнително, Друштвото има признаено одложени даночни средства во износ од МКД 1.173 илјади (2024: МКД 1.596 илјади) по основ на даночен кредит во врска со дадени кредити и позајмици ненаплатени на крајот на годината. Имено, салдото на ненаплатени кредити и позајмици на крајот на годината претставува непризнаен расход за даночни цели, и со тоа даночен кредит кој може да се искористи кога кредитот ќе биде наплатен.

Белешки кон финансиските извештаи

16. Данок на добивка (продолжение)

(г) Признаени даночни средства и обврски (продолжение)

Износот на признаениот одложен данок се базира на проценката на раководството на Друштвото за реализација на поврзаниот даночен кредит.

Одложени даночни средства и обврски

Во илјади денари	Средства		Обврски		Вкупно	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Недвижности, постројки и опрема	9.229	8.253	(24.575)	(26.357)	(15.346)	(18.104)
Побарувања за дадени кредити и позајмици	1.173	1.596	-	-	1.173	1.596
Даночни средства / (обврски)	10.402	9.849	(24.575)	(26.357)	(14.173)	(16.508)
Нетирање	(10.402)	(9.849)	10.402	9.849	-	-
Нето даночни средства / (обврски)	-	-	(14.173)	(16.508)	(14.173)	(16.508)

(д) Движење во салда на одложени даноци

Во илјади денари

	Состојба на 31 Декември 2025								
	Состојба на 1 јануари 2024	Признаени во добивка или загуба	Признаени во останата сеопфатна добивка	Состојба на 31 декември 2024	Признаени во добивка или загуба	Признаени во останата сеопфатна добивка	Нето	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски
Недвижности, постројки и опрема	(4.898)	1.274	(14.480)	(18.104)	977	1.781	(15.346)	9.229	(24.575)
Побарувања за дадени кредити	1.047	549	-	1.596	(423)	-	1.173	1.173	-
Даночни средства / (обврски) пред нетирање	(3.851)	1.823	(14.480)	(16.508)	554	1.781	(14.173)	10.402	(24.575)
Нетирање	-	-	-	-	-	-	-	(10.402)	10.402
Нето даночни средства / (обврски)	(3.851)	1.823	(14.480)	(16.508)	554	1.781	(14.173)	-	(14.173)

Белешки кон финансиските извештаи

17. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2024	138.515	789.465	1.777.094	126.161	2.831.235
Зголемувања	-	146	32.572	25.380	58.098
Вредносно усогласување	37.345	9.987	15.535	-	62.867
Трансфер	-	17.290	41.909	(59.199)	-
Намалувања и отпис	(709)	(1.686)	(5.836)	(14.953)	(23.184)
Останати трансфери	-	-	-	(4.133)	(4.133)
На 31 декември 2024	<u>175.151</u>	<u>815.202</u>	<u>1.861.274</u>	<u>73.256</u>	<u>2.924.883</u>
На 1 јануари 2025	175.151	815.202	1.861.274	73.256	2.924.883
Признавање на средствата од право на користење при првична примена на МСФИ 16	-	9.162	-	-	9.162
Прилагодена вредност на 1 јануари 2025 година	175.151	824.364	1.861.274	73.256	2.934.045
Зголемувања	-	2.481	46.168	53.891	102.540
Трансфер	829	46	19.270	(20.145)	-
Намалувања и отпис	-	-	(5.534)	(298)	(5.832)
На 31 декември 2025	<u>175.980</u>	<u>826.891</u>	<u>1.921.178</u>	<u>106.704</u>	<u>3.030.753</u>
Акумулирана амортизација					
На 1 јануари 2024	-	338.495	1.384.777	-	1.723.272
Амортизација	-	29.279	84.788	-	114.067
Вредносно усогласување	-	(29.871)	(71.123)	-	(100.994)
Намалувања и отпис	-	(1.683)	(5.500)	-	(7.183)
На 31 декември 2024	<u>-</u>	<u>336.220</u>	<u>1.392.942</u>	<u>-</u>	<u>1.729.162</u>
На 1 јануари 2025	-	336.220	1.392.942	-	1.729.162
Амортизација	-	25.028	99.452	-	124.480
Намалувања и отпис	-	-	(5.057)	-	(5.057)
На 31 декември 2025	<u>-</u>	<u>361.248</u>	<u>1.487.337</u>	<u>-</u>	<u>1.848.585</u>
Неотпишана вредност					
На 1 јануари 2024	<u>138.515</u>	<u>450.970</u>	<u>392.317</u>	<u>126.161</u>	<u>1.107.963</u>
На 31 декември 2024	<u>175.151</u>	<u>478.982</u>	<u>468.332</u>	<u>73.256</u>	<u>1.195.721</u>
На 1 јануари 2025	<u>175.151</u>	<u>478.982</u>	<u>468.332</u>	<u>73.256</u>	<u>1.195.721</u>
На 31 декември 2025	<u>175.980</u>	<u>465.643</u>	<u>433.841</u>	<u>106.704</u>	<u>1.182.168</u>

Друштвото го применува МСФИ 16 – Лизинг од 1 јануари 2025 година, користејќи го модификуваниот ретроспективен пристап при првата примена. Согласно овој пристап, споредбените податоци не се повторно прикажани. Види белешка 6.

На 31 декември 2025 година недвижностите, постројките и опремата вклучуваат средства со право на користење со нето сметководствена вредност во износ од МКД 4.581 илјади, кои се однесуваат на изнајмени недвижности (види белешка 32).

Белешки кон финансиските извештаи

17. Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

На 31 декември 2024 година, од вкупниот износ на нови набавки во 2024 година МКД 13.493 илјади претставувале обврски за недвижности, постројки и опрема кои се платени во текот на 2025 година. Истите се прикажани како одливи во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Од вкупниот износ на нови набавки во 2025 година, МКД 17.872 илјади претставуваат обврски за недвижности, постројки и опрема кои ќе бидат платени во текот на 2026 година. Истите се исклучени од одливите во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Во 2024 година Друштвото направи проценка на недвижностите, постројките и опремата, вклучително земјиште, згради и опрема. Во проценката беше вклучен независен лиценциран проценител. За тековната година, Друштвото ангажираше независен лиценциран проценител кој спроведе анализа на пазарните трендови и на средствата на Друштвото и заклучи дека објективната вредност на недвижностите, постројките и опремата материјално не се разликува од нивната сметководствена вредност на 31 декември 2025 година.

Доколку недвижностите, постројките и опремата беа прикажани според набавната вредност намалена за акумулирана амортизација, сегашната вредност би била следнава:

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Вкупно
Набавна вредност	31.690	851.947	1.950.171	2.833.808
Акумулирана амортизација	-	(437.918)	(1.555.720)	(1.993.638)
Сегашна вредност на 31 декември 2025	<u>31.690</u>	<u>414.029</u>	<u>394.451</u>	<u>840.170</u>

Обезбедување

Во 2025 година Друштвото нема дадено недвижности, постројки и опрема под хипотека како обезбедување за земени кредити (2024: нема).

Недвижности, постројки и опрема во подготовка

Во илјади денари	2025	2024
Набавна вредност		
Инвестиција машина Трепко (Cup filling machine)	18.444	-
Гасификација котлара	5.998	5.998
Машина за полнење Тетра Топ 180В	4.499	4.499
Апликатор за печатење и аплицирање самолепиви етикети	2.312	-
Набавка на автомобили	2.220	-
Набавка на виљушкар Toyota	1.761	-
Инвестиција мерачи на папеа	1.681	-
Инвестиција Storage for oils and gasses	659	-
Останато	<u>69.130</u>	<u>62.759</u>
Вкупно недвижности, постројки и опрема во подготовка	<u>106.704</u>	<u>73.256</u>

Белешки кон финансиските извештаи

18. Нематеријални средства

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер и лиценци	Вкупно
<i>Набавна вредност</i>		
На 1 јануари 2024	23.303	23.303
Зголемувања	936	936
На 31 декември 2024	<u>24.239</u>	<u>24.239</u>
На 1 јануари 2025	24.239	24.239
Зголемувања	505	505
Намалувања	(1.809)	(1.809)
На 31 декември 2025	<u>22.935</u>	<u>22.935</u>
<i>Акумулирана амортизација</i>		
На 1 јануари 2024	21.133	21.133
Амортизација	978	978
На 31 декември 2024	<u>22.111</u>	<u>22.111</u>
На 1 јануари 2025	22.111	22.111
Амортизација	927	927
Намалувања	(1.254)	(1.254)
На 31 декември 2025	<u>21.784</u>	<u>21.784</u>
<i>Неотпишана вредност</i>		
На 1 јануари 2024	<u>2.170</u>	<u>2.170</u>
На 31 декември 2024	<u>2.128</u>	<u>2.128</u>
На 1 јануари 2025	<u>2.128</u>	<u>2.128</u>
На 31 декември 2025	<u>1.151</u>	<u>1.151</u>

Белешки кон финансиските извештаи

19. Залихи

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Материјали и ситен инвентар	99.727	111.227
Готови производи	129.356	87.349
Трговска стока	32.694	16.078
	<u>261.777</u>	<u>214.654</u>

Во 2025 година, Друштвото призна трошоци за сведување на залихите на нето реализациона вредност во износ од МКД 1.418 илјади (2024: МКД 2.067 илјади) кои се прикажани како трошоци на реализација (види белешка 14).

20. Дадени кредити и позајмици

Дадените кредити и позајмици претставуваат каматоносни кредити кои Друштвото ги има дадено кон фармери и останати должници. Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик за дадените кредити и позајмици е обелоденета во белешка 26.

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Кредити кон фармери и останати должници	14.978	21.381
Вкупно дадени кредити и позајмици	<u>14.978</u>	<u>21.381</u>
Нетековни	1.358	5.616
Тековни	13.620	15.765
	<u>14.978</u>	<u>21.381</u>

21. Побарувања од купувачи и други побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања од купувачи	271.375	327.407
Побарувања од поврзани страни	236	-
Побарувања од фармери за јуници	9.672	13.262
Финансиски средства	281.283	340.669
Побарувања за ДДВ	29.071	21.797
Побарувања за данок на солидарност	16.138	-
Побарувања по основ на државна поддршка	5.483	10.268
Останати побарувања	4.828	3.648
Не-финансиски средства	55.520	35.713
	<u>336.803</u>	<u>376.382</u>
Нетековни	12.812	8.722
Тековни	323.991	367.660
	<u>336.803</u>	<u>376.382</u>

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на загуби од обезвреднување во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 31.

Со Одлуката на Уставниот суд објавена во Службен весник на РСМ број бр. 31/2025 од 13 февруари 2025 година беше поништен Законот за данок на солидарност со што Друштвото стекна право на поврат на средствата кои беа платени во 2023 година (види белешка 11).

Белешки кон финансиските извештаи

22. Депозити во банки

Во илјади денари	2025	2024
Комерцијална Банка АД Скопје	12.510	12.510
Стопанска Банка АД Битола	113	81
	<u>12.623</u>	<u>12.591</u>

Обезбедување

Депозитите во банки во износ од МКД 12.623 илјади (2024: МКД 12.591 илјади) се дадени како обезбедување за дадени платежни и тендерски гаранции. Два депозити се пласирани во Комерцијална Банка АД Скопје со различни рокови на доспевање (еден во износ од МКД 12.000 илјади (2024: МКД 12.000 илјади) со рок до 30 септември 2026 година (2024: 30 септември 2025 година), и друг во износ од МКД 510 илјади (2024: МКД 510 илјади) со рок до 16 март 2026 година (2024: 16 март 2025 година), а еден депозит е пласиран во Стопанска Банка АД Битола во износ од МКД 113 илјади (2024: МКД 81 илјади) со рок до 31 декември 2026 година (2024: 31 декември 2024 година). Каматните стапки на депозитите се движат од 0% до 0,65% годишно, зависно од банката и рокот. Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 31.

23. Парични средства и паричен еквивалент

Во илјади денари	2025	2024
Парични средства по видување во банки	259.578	324.533
Благајна	3	3
	<u>259.581</u>	<u>324.536</u>

Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 31.

24. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции 2025	2024
Издадени на 1 јануари	108.589	108.589
Издадени на 31 декември - целосно платени	<u>108.589</u>	<u>108.589</u>

На 31 декември 2025 овластениот капитал на Друштвото се состоеше од 108.589 (2024: 108.589) обични акции. Сите акции имаат номинална вредност од 5 евра. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда, во зависно од остварената нето добивка, и имаат право на глас на Собранието на акционери на Друштвото за еквивалент од 1 акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

	% од акциите со право на глас	
	2025	2024
АД Индустрија на млеко и млечни производи		
ИМЛЕК, Србија	74,6	74,6
CEE Investments B.V., Netherlands	24,4	24,4

Резерва според статут

Според статутот на Друштвото добивката од тековната година може да се издвојува во резерва според статут. Оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

Белешки кон финансиските извештаи

24. Капитал и резерви (продолжение)

Законска резерва

Согласно локалната законска легислатива, Друштвото треба да издвои 5 проценти од неговата нето добивка за годината во законски резерви се додека нивото на резерви да достигне 1/10 од акционерскиот капитал. Додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на акционерите, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Друштвото. Друштвото го има постиганто законскиот минимум.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се однесува на сведување на недвижности, постројки и опрема на објективна вредност.

Останата резерва

Останати резерви Друштвото евидентира со издвојување на дел од добивката со цел да инвестира во материјални и нематеријални средства. Ова издвојување е согласно законот за данок на добивка при што даночната основа може да се намали за износот за инвестициите.

Дивиденди

Собранието на акционери во 2025 година донесе одлука за исплата на дивиденда во износ од МКД 269.111 илјади кои беа исплатени во 2025 година. Бруто износот на дивиденда по акција изнесуваше МКД 2.478. Собранието на акционери во 2024 година донесе одлука за исплата на дивиденда во износ од МКД 188.942 илјади кои беа исплатени во 2024 година. Бруто износот на дивиденда по акција изнесуваше МКД 1.740.

До денот на издавањето на овие финансиски извештаи, не беа предложени други дивиденди од страна на Одборот на директори.

25. Заработка по акција

Основна заработка по акција

Пресметката на основната заработка по акција за 2025 година е направена врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 183.720 илјади (2024: МКД 163.767 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2025 од 108.589 (2024: 108.589), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (основна)

Во илјади денари	2025	2024
Добивка за годината	183.720	163.767
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	183.720	163.767

Просечен број на обични акции (основна)

Во број на акции	2025	2024
Издадени обични акции на 1 јануари	108.589	108.589
Просечен број на обични акции на 31 декември	108.589	108.589

Белешки кон финансиските извештаи

25. Заработка по акција (продолжение)

Разводенета заработка по акција

Пресметката на разводенетата заработка по акција на 31 декември 2025 година е направена врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 183.720 илјади (2024: МКД 163.767 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2025 од 108.589 (2024: 108.589), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (разводнета)

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Добивка за годината	<u>183.720</u>	<u>163.767</u>
Нето добивка расположива за имателите на обични акции (разводнета)	<u>183.720</u>	<u>163.767</u>

Просечен број на обични акции (разводнети)

<i>Во број на акции</i>	2025	2024
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>108.589</u>	<u>108.589</u>
Просечен број на обични акции на 31 декември (разводнети)	<u>108.589</u>	<u>108.589</u>

26. Користи за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски за дефинирани користи	4.786	4.233
Останати користи за вработените	<u>3.818</u>	<u>3.218</u>
	<u>8.604</u>	<u>7.451</u>

Обврски за дефинирани користи

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Сегашна вредност на обврската	<u>4.786</u>	<u>4.233</u>
	<u>4.786</u>	<u>4.233</u>

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство. Нето обврска на Друштвото во однос на отпремнината при пензионирање за своите вработени се заснова на извршена пресметка од квалификуван актуар.

Белешки кон финансиските извештаи

26. Користи за вработените (продолжение)

Движење во сегашната вредност на обврски за дефинирани користи

Во илјади денари	2025	2024
Обврски за дефинирани користи на 1 јануари	4.233	2.756
Признаени во добика или загуба		
Трошоци за тековни услуги	-	1.210
Трошоци за камата	(13)	267
	(13)	1.477
Признаени во останата сеопфатна добивка		
Актуарски загуби	566	-
Останато		
Искористени во текот на годината	-	-

Обврски за дефинирани користи на 31 декември	4.786	4.233
---	--------------	--------------

Овие планови за дефинирани користи го изложуваат Друштвото на актуариски ризици, како што се ризик од долговечност и ризик од каматна стапка.

Актуарски претпоставки

Следнава табела ја прикажува основната актуарска пресметка на денот на известување:

Во илјади денари	2025	2024
Дисконтна стапка на 31 декември	4,56%	4,83%
Годишна стапка на флукуација на вработени	8%	9%

Претпоставките кои се однесуваат на морталитетот во иднина се засноваат на објавените статистички податоци и табелите за морталитет. Пресметката на обврската за дефинирани користи е сензитивна на претпоставките за морталитет. Понатака, претпоставките употребени во актуарската пресметка се: години на пензионирање (64 години за мажи и 62 за жени); претпоставки за продолжување со вработување (пресметките се направени за тековниот број на вработени, не вклучувајќи ги идните вработени).

Претпоставки за продолжување со вработување: пресметките се направени за тековниот број на вработени на неопределено време.

Анализа на сензитивност

Разумни можни промени на датумот на известување во една од релевантните актуарски претпоставки, при непроменети останати претпоставки, би имале влијание врз обврските за дефинирани користи за износите прикажани подолу.

31 декември 2025

Во илјади денари

Дисконтна стапка (0,5% движење)
Идни стапки на флукуација на вработени (1% движење)

Обврски за дефинирани користи
Зголемување Намалување

294	268
52	52

Останати користи за вработените

Во илјади денари	2025	2024
Сегашна вредност на обврската	3.818	3.218
	3.818	3.218

Белешки кон финансиските извештаи

26. Користи за вработените (продолжение)

Обврски за дефинирани користи (продолжение)

Движење во сегашната вредност на останати користи за вработените

Во илјади денари	2025	2024
Обврски за дефинирани користи на 1 јануари	3.218	2.598
Зголемувања/намалувања направени во текот на годината	895	629
Камата	88	35
Искористени во текот на годината	(383)	(44)
Обврски за дефинирани користи на 31 декември	3.818	3.218

Резервирањата за останати користи за вработените се состојат од резервирања за јубилејни награди.

27. Резервирања

Во илјади денари	Резервирања за судски спорови	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	10.793	10.793
Резервирања направени во текот на годината	2.740	2.740
Искористени резервирања во текот на годината	(457)	(457)
Состојба на 31 декември 2024	13.076	13.076
Состојба на 1 јануари 2025	13.076	13.076
Резервирања направени во текот на годината	3.062	3.062
Намалувања направени во текот на годината	(6.403)	(6.404)
Искористени резервирања во текот на годината	(2.954)	(2.954)
Состојба на 31 декември 2025	6.781	6.780

Резервирања за судски спорови

Резервирањата за судски спорови ја претставуваат проценетата вредност на можните одливи на економски користи кои ќе бидат потребни за подмирување на судски постапки во кои Друштвото се јавува како тужена страна. Резервирањето е направено врз основа на проценка на издатокот кој Друштвото би го платило за подмирување на обврската.

28. Обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари	2025	2024
Обврски кон добавувачи	217.624	232.117
Обврски кон поврзани страни	59.895	27.951
Обврски за пресметани попусти и надоместоци за позиционирање по основ на договори со купувачи	78.268	81.972
Останато	25.046	19.989
	380.833	362.029

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски кон добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 31.

Белешки кон финансиските извештаи

29. Обврски за лизинг

Во илјади денари	2025	2024
Обврски за лизинг долгорочни	-	-
Обврски за лизинг краткорочни	4.791	-
	<u>4.791</u>	<u>-</u>
Движење во обврските за лизинг		
Во илјади денари	2025	2024
Обврски за лизинг на 1 јануари почетно признавање	9.162	-
Камата за година	345	-
Платени рати	(4.716)	-
Обврски за дефинирани користи на 31 декември	<u>4.791</u>	<u>-</u>

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски за лизинг е обелоденета во белешка 31.

Обврските за лизинг се признаени по нивната сегашна вредност на идните плаќања по лизинг, дисконтирани со применета инкрементална каматна стапка од 4,83%.

На датумот на известување, Друштвото ја класифицира целокупната обврска како краткорочна, имајќи предвид дека преостанатиот рок на договорот до 12 месеци.

Пресметката на сегашната вредност е базирана на фиксните договорни плаќања, без вклучување на варијабилни компоненти, во согласност со барањата на МСФИ 16.

За повеќе информации во однос на изложеноста на друштвото на ризиците кои произлегуваат од промена на каматната стапка, странска валута и ризик на ликвидност види белешка 31.

30. Државни поддршки

Во илјади денари	2025	2024
Одложени приходи набавка на средства		
Тековни	964	805
Нетековни	5.224	4.897
	<u>6.188</u>	<u>5.702</u>

На Друштвото му е доделена државна поддршка која е условена со инвестирање во недвижности, постројки и опрема во Република Северна Македонија. Друштвото, државната поддршка по основ на инвестирање ја призна како одложен приход, кој се амортизира по праволиниска основа во текот на очекуваниот корисен век на поврзаните средства.

Белешки кон финансиските извештаи

31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици

(а) Класификација на финансиски инструменти и објективна вредност

Друштвото нема финансиски средства и финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност.

Следната табела ги прикажува сметководствената вредност и објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски, вклучувајќи ги нивните нивоа во хиерархијата на објективна вредност. Во табелата не се вклучени информации за објективната вредност за финансиските средства и финансиските обврски кои не се мерат по објективна вредност, доколку нивната сметководствена вредност е разумно приближна на нивната објективна вредност.

31 декември 2025	Беле-шка	Сметководствена вредност						
		Чувани за тргување	Назначено според објективна вредност преку добивката или загубата	Чувани до доспе- вање	Кредити и побару- вања	Располо- жливи за продажба	Останати финанси- ски обврски	Вкупно
Во илјади денари								
Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства кои не се мерат по објективна вредност								
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	-	-	-	281.283	-	-	281,283
Дадени кредити и позајмици	20	-	-	-	14.978	-	-	14.978
Депозити во банки	22	-	-	-	12.623	-	-	12.623
Парични средства и паричен еквивалент	23	-	-	-	259.581	-	-	259.581
		-	-	-	568.465	-	-	568.465
Финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски кои не се мерат по објективна вредност								
Обврски кон добавувачи и други обврски	28	-	-	-	-	-	(277.519)	(277.519)
		-	-	-	-	-	(277.519)	(277.519)

Белешки кон финансиските извештаи

31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици
(продолжение)

(а) Класификација на финансиски инструменти и објективна вредност (продолжение)

31 декември 2024	Беле- шка	Сметководствена вредност						
		Чувани за тргува- ње	Назначено според објективна вредност преку добивката или загубата	Чувани до доспе- вање	Кредити и побару- вања	Располо- жливи за продажба	Останати финанси- ски обврски	Вкупно
Во илјади денари								
Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства кои не се мерат по објективна вредност								
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	-	-	-	340.669	-	-	340.669
Дадени кредити и позајмици	20	-	-	-	21.381	-	-	21.381
Депозити во банки	22	-	-	-	12.591	-	-	12.591
Парични средства и паричен еквивалент	23	-	-	-	324.533	-	-	324.533
		-	-	-	699.174	-	-	699.174
Финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски кои не се мерат по објективна вредност								
Обврски кон добавувачи и други обврски	28	-	-	-	-	-	(342.040)	(342.040)
		-	-	-	-	-	(342.040)	(342.040)

Белешки кон финансиските извештаи

31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици
(продолжение)

(б) Кредитен ризик

(i) Изложеност на кредитен ризик

Сметководствената вредност на финансиските средства претставува максимална изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на извештајот за финансиската состојба е:

Во илјади денари	Белешка	Неотпишана вредност	
		2025	2024
Дадени кредити и позајмици	20	14.978	21.381
Побарувања од купувачи и поврзани страни	21	281.283	340.669
Депозити во банки	22	12.623	12.591
Парични средства и паричен еквивалент	23	259.581	324.533
		<u>568.465</u>	<u>699.174</u>

Максималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи, побарувања од фармери за јуници и побарувања од поврзани страни по географски региони на денот на известување е:

Во илјади денари	Неотпишана вредност	
	2025	2024
Побарувања на домашен пазар	273.519	333.483
Останати	<u>7.764</u>	<u>7.186</u>
	<u>281.283</u>	<u>340.669</u>

(ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата од купувачи и побарувања од поврзани страни на денот на известување е:

Во илјади денари	Бруто	Исправка	Бруто	Исправка
	2025	2025	2024	2024
Недоспеани	224.176	20	225.652	-
Доспеани од 1-90 дена	57.124	11	115.069	141
Доспеани од 91-180 дена	202	188	529	521
Доспеани од 181-365 дена	26	26	315	259
Над 365 дена	144.860	144.860	144.753	144.728
	<u>426.388</u>	<u>145.105</u>	<u>486.318</u>	<u>145.649</u>

Друштвото смета дека побарувања со вредност МКД 281.283 илјади (2024: МКД 340.669 илјади), се однесуваат на побарувања кои имаат добра историја на наплата и за истите не е пресметана исправка.

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината е:

Во илјади денари	2025	2024
Состојба на 1 јануари	145.649	145.066
Исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања	296	1.129
Наплатени претходно обезвреднети побарувања	<u>(840)</u>	<u>(546)</u>
Состојба на 31 декември	<u>145.105</u>	<u>145.649</u>

Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање на исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога Друштвото смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се отпишуваат.

Белешки кон финансиските извештаи

**31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици
(продолжение)**

(в) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски:

31 декември 2025

<i>Во илјади денари</i>	Неотпишана вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Обврски за лизинг	4.791	(4.915)	(2.508)	(2.407)	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	277.519	(277.519)	(277.519)	-	-	-	-
	282.310	(282.434)	(280.027)	(2.407)	-	-	-

31 декември 2024

<i>Во илјади денари</i>	Неотпишана вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Обврски кон добавувачи и други обврски	342.040	(342.040)	(342.040)	-	-	-	-
	342.040	(342.040)	(342.040)	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи

31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици
(продолжение)

(г) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:

Во илјади денари	Останати странски валути			Останати странски валути		
	МКД	ЕУР	31 декември 2025	МКД	ЕУР	31 декември 2024
Побарувања од купувачи и поврзани страни	263.848	17.435	-	320.065	20.604	-
Дадени кредити и позајмици	14.978	-	-	21.381	-	-
Парични средства и паричен еквивалент	121.746	137.835	-	187.035	137.498	-
Депозити во банки	12.623	-	-	12.591	-	-
Обврски за лизинг	(4.791)	-	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	(183.552)	(93.825)	(142)	(275.623)	(66.417)	-
Вкупна изложеност на денот на известување	224.852	61.445	(142)	265.449	91.685	-

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:

	Просечен курс		Курс на денот на известување	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР 1	61,59	61,53	61,49	61,49

(ii) Анализа на сензитивност

1% зајакнување на денарот во однос на подолу наведените валути на 31 декември би ја променило добивката или загубата за годината за износот прикажан подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2024 година.

Ефект во илјади денари	Зголемување/(намалување) на добивката
31 Декември 2025	
ЕУР	(614)
31 Декември 2024	
ЕУР	(917)

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но спротивен ефект на погоре наведената валута за износите наведени погоре во услови кога сите други варијабли остануваат непроменети.

Белешки кон финансиските извештаи

31. Финансиски инструменти – објективна вредност и управување со ризици
(продолжение)

(д) Ризик на каматна стапка

(i) Профил

На денот на известување профилот на ризикот на каматна стапка на каматноносните финансиски инструменти на Друштвото е:

Во илјади денари	Неотпишана вредност	
	2025	2024
Инструменти со фиксна каматна стапка		
Финансиски средства	296.818	371.715
Финансиски обврски	(4.791)	-
	<u>292.027</u>	<u>371.715</u>

(ii) Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна каматна стапка

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна вредност низ добивката или загубата. Следствено, промена во каматните стапки на денот на известување нема значајно влијание на добивката или загубата.

(iii) Анализа на сензитивност на паричниот тек за инструменти со варијабилна каматна стапка

Друштвото не поседува инструменти со варијабилна каматна стапка при што нема да има промени во каматни стапки кои ќе влијаат на паричните текови, следствено, анализа на сензитивност на паричниот тек не е направена.

32. Лизинг

А. Лизинг како корисник на лизинг

Друштво зема по наем канцелариски и магацински простории. Договорите за лизинг обично се склучуваат на период од 2 години, без опција за обновување по истекот на тој рок.

Претходно, овие договори беа класифицирани како оперативни наеми согласно МСС 17.

Друштвото закупува ИТ-опрема со договорни рокови од една до три години. Овие наеми претставуваат краткорочни наеми и/или наеми на средства со мала вредност. Друштвото одбра да не признава средства со право на користење и обврски по основ на лизинг за овие договори.

Информации за договорите за лизинг за кои Друштвото е корисник на лизинг се прикажани подолу.

Белешки кон финансиските извештаи

32. Лизинг (продолжение)

А. Лизинг како корисник на лизинг (продолжение)

(i) Средства со право на користење

Средствата со право на користење поврзани со лизинг на недвижности се прикажани како недвижности, постројки и опрема во белешка 17.

Во илјади денари

Згради

Набавна вредност

На 1 јануари 2025	9.162
На 31 декември 2025	<u>9.162</u>

Акумулирана амортизација

На 1 јануари 2025	-
Амортизација за годината	4.581
На 31 декември 2025	<u>4.581</u>

Сметководствена вредност

На 1 јануари 2025	9.162
На 31 декември 2025	<u>4.581</u>

(ii) Износи признаени во добивката или загубата

Во илјади денари

2025

2025 – Лизинг согласно МСФИ 16

Камата на обврски по основ на лизинг	345
Трошоци за амортизација	4.581
Трошоци поврзани со краткорочни лизинг договори	1.798
Трошоци поврзани со лизинг на средства со мала вредност, со исклучок на краткорочни наеми на средства со мала вредност	2.019
	<u>8.743</u>

2024 – Оперативен наем согласно МСС 17

2024

Расход од наемнини	8.716
	<u>8.716</u>

(iii) Износи признаени во извештајот за парични текови

Во илјади денари

2025

Вкупни парични одливи за лизинг	4.369
---------------------------------	-------

(iv) Опции за продолжување на договорот

Друштвото склучува договори за закуп без опции за продолжување. Сите договори се со однапред утврден рок на траење и не содржат клаузули за автоматско продолжување или право на еднострано продолжување од страна на договорните страни.

33. Преземени обврски

На 31 декември 2025 година Друштвото има склучено договори за набавка на недвижности, постројки и опрема на износ од МКД 615 илјади (2024: нема).

34. Потенцијални обврски

Друштвото е вклучено во судски постапки од своето редовно работење и за истите има издвоено резервирања како што е обелоденето во белешка 27. Раководството на Друштвото не очекува овие судски спорови да имаат дополнителен значаен ефект врз финансискиот резултат на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

35. Поврзани страни

Матично и основно матично претпријатие

Матично претпријатие на Друштвото е ИМЛЕК АД, Србија. Основно матично претпријатие на Друштвото е Mid Europa Partners LLP, UK.

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзани страни:

(i) Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	2025	2024
Матично претпријатие	-	7.965
Подружници на матичното претпријатие	668	-
	<u>668</u>	<u>7.965</u>

(ii) Набавка на трговски стоки, услуги и и недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	2025	2024
Матично претпријатие	394.621	254.933
Подружници на матичното претпријатие	111.190	59.062
	<u>505.811</u>	<u>313.995</u>

(iii) Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Трансакции со клучниот менаџерски персонал ги сочинуваат:

Во илјади денари	2025	2024
Краткорочни користи за вработените	37.894	35.898
	<u>37.894</u>	<u>35.898</u>

Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 13).

(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на производи/стоки/услуги/недвижности, постројки и опрема

Побарувања од поврзани страни (види белешка 21):

Во илјади денари	2025	2024
Матично претпријатие	-	-
Подружници на матичното претпријатие	236	-
	<u>236</u>	<u>-</u>

Обврски кон поврзани страни (види белешка 28):

Во илјади денари	2025	2024
Матично претпријатие	43.263	21.898
Подружници на матичното претпријатие	16.632	6.053
	<u>59.895</u>	<u>27.951</u>

Белешки кон финансиските извештаи

36. Последователни настани

По датумот на составување на билансот, продолжија да се развиваат геополитичките ризици на Блискиот Исток, вклучително и тековниот конфликт во кој е вклучен Иран. Овие настани придонесоа за зголемена регионална неизвесност и имаат потенцијал да влијаат врз глобалните економски услови, енергетските пазари, синцирите на снабдување, транспортните рути и финансиските пазари.

Раководството ја процени природата на овие настани и нивните можни импликации врз работењето, ликвидноста, финансиската положба и резултатите на Друштвото. При оваа проценка беа земени во предвид, меѓу другото, изложеноста на засегнатите пазари, зависноста од меѓународна логистика и добавувачи, чувствителноста на цените на енергенсите и горивата, како и општите пазарни услови.

Друштвото не идентификуваше директни нарушувања на своето работење, ниту пак материјално негативни ефекти врз своите средства, обврски, парични текови или резултати од работењето кои произлегуваат од конфликтот.

Со оглед на неизвесноста поврзана со геополитичките случувања, конечниот ефект од конфликтот тешко може да се предвиди. Раководството ќе продолжи внимателно да ја следи состојбата и да ги оценува идните развои кои би можеле да резултираат со материјални финансиски импликации.

По датумот на составување на билансот, се случија измени во сопственичката структура на Друштвото. ИМЛЕК АД. Србија го зголеми својот удел од 74,6% на 99,0% и стана доминантен сопственик.

По датумот на составување на билансот, се случија измени во сопственичката структура на основното матично претпријатие на Друштвото. На 19 ноември 2025 година беше потпишан договор за купопродажба за преземање на 100% од капиталот на матичното Друштво ИМЛЕК АД. Србија. Купопродажната трансакција беше реализирана во април 2026 година. На 27 април 2026 година новиот сопственик на матичното Друштво ИМЛЕК АД. Србија, VELATTE BIDCO DOO BEOGRAD, беше запишан во Централниот регистар на хартии од вредност како 100% сопственик на капиталот. VELATTE BIDCO DOO BEOGRAD е во сопственост на Velatte LuxCo S.à r.l. Luxembourg.

По датумот на составување на билансот не се случиле други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

A vertical blue gradient bar on the right side of the page, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom.

Годишен извештај за работењето

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

АД МЛЕКАРА БИТОЛА
2025 ГОДИНА



Битола, Март 2026 година



СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Управување со финансиски ризик
3. Инвестиции
4. Дивиденда
5. Финансирање
6. Големи зделки
7. Односи со поврзани субјекти
8. Акционерски капитал
9. Надомести на раководството
10. Приходи, расходи и финансиски резултат
 - Приходи
 - Расходи
 - Финансиски Резултат
 - Биланс на состојба
11. Број на вработени



1. Општи податоци

Млекара АД Битола е акционерско друштво со седиште во Република Македонија. Адресата на Друштвото е: Ѓурчин Наумов Пљакот бр.1 Битола, Република Македонија.

Основна дејност на Млекара АД Битола е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови. **Претежна дејност** е преработка на млеко и производство на млечни производи.

Акциите на Млекара АД Битола, не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност.

Годишниот извештај за работењето на Млекара АД Битола е изготвен во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21, 99/22 и 272/24) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024 и 274/2024). Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена, со исклучок на вложувањата расположиви за продажба, кои се искажани според нивната пазарна вредност.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

2. Управување со финансискиот ризик

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба, како и од промена на цените на основните репроматеријали.

**Кредитен ризик**

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на капиталните инвестиции на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат.

Објективна вредност

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.



3 Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер).

Организациони единици	2025		2024	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Производство	57.503	57,03%	33.879	57,50%
Логистика	11.207	11,11%	2.635	4,47%
Продажба	4.047	4,01%	-	0,00%
ИТ сектор	2.415	2,39%	4.484	7,61%
Останато	25.666	25,45%	17.927	30,42%
Вкупно	100.838	100,00%	58.925	100,00%

4 Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на Собрание на акционерите.

На Собрание на акционерите беше донесена Одлука за исплата на дивиденда во 2025 година.

5 Финансирање - Кредити

Кредити	2025		2024	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Долгорочни кредити	0	0%	0	0%
Краткорочни кредити	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

Доспеаност	2025		2024	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
До 1 година	0	0%	0	0%
Над 1 година	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

6 Големи зделки

Според Законот за трговски друштва, Млекара АД Битола во 2025 година нема склучено големи зделки.

**7 Односи со поврзани субјекти**

Матично претпријатие на друштвото е ИМЛЕК АД, Србија.

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзаните субјекти:

Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема, материјали

Во илјади МКД	2025	2024
Матично претпријатие	-	7.965
Останати поврзани субјекти	668	-
Вкупно	668	7.965

Набавка на трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема, материјали

Во илјади МКД	2025	2024
Матично претпријатие	394.621	254.933
Останати поврзани субјекти	111.190	59.062
Вкупно	505.811	313.995

Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажбите/набавките на готови производи/трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема

Побарувања од поврзани субјекти (во илјади МКД)	2025	2024
Матично претпријатие	235	-
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	235	-

Обврски кон поврзани субјекти (во илјади МКД)	2025	2024
Матично претпријатие	43.263	21.898
Останати поврзани субјекти	16.632	6.053
Вкупно	59.895	27.951

Заеми од поврзани субјекти (во илјади МКД)	2025	2024
Матично претпријатие	-	-
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	-	-

8 Акционерски капитал

	Број на акции	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно
На 1 Јануари 2025	108.589	108.589	1	108.589
Откуп на сопствени акции				
Отпуѓување на сопствени акции				
На 31 Декември 2025	108.589	108.589	1	108.589

Заработка по акција	2025	2024
Расположива Нето добивка (Денари)	183.719.976	163.767.521
Број на акции	108.589	108.589
Основна заработка по акција (Денари):	1.691,88	1.508,14

9 Надоместоци на раководството

На дел од членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2025 година исплатени се надоместоци за учество во одборот, согласно Одлуката донесена од Собрание на Акционери.

10 Приходи, расходи, финансиски резултат и финансиска состојба

• Приходи

(во 000 денари)

Приходи	2025		2024	
	Износ	%	Износ	%
1. Приходи од продажба на производи и услуги	2.835.887	98,40%	2.927.530	98,60%
-Домашен пазар	2.760.567	95,79%	2.840.755	95,67%
Продажба на готови производи	2.326.973	80,74%	2.509.086	84,50%
Продажба на трговски стоки	431.540	14,97%	330.308	11,12%
Останата продажба	2.054	0,07%	1.361	0,05%
-Странски пазар	75.320	2,61%	86.775	2,92%
Продажба на готови производи	74.653	2,59%	86.775	2,92%
Продажба на трговски стоки	0	0,00%	0	0,00%
Останата продажба	667	0,02%	0	0,00%
2. Останати деловни приходи	42.180	1,46%	39.234	1,32%
Наплатени отпишани побарувања	1.006	0,03%	662	0,02%
Приходи од поранешни години	0	0,00%	0	0,00%
Капитални Добивки	334	0,01%	997	0,03%
Останати приходи	40.840	1,42%	37.575	1,27%
3. Финансиски приходи	3.813	0,13%	2.440	0,08%
Позитивни курсни разлики	2.550	0,09%	675	0,02%
Приход од камата	1.263	0,04%	1.765	0,06%
Останати приходи	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно:	2.881.881	100,00%	2.969.204	100,00%

Остварените вкупни приходи во 2025 година изнесуваат 2.881.881 илјади денари што во споредба со остварените во 2024 година (2.969.204 илјади денари) претставува пад од 2,94%.

Друштвото ја примени новата рамка МСФИ 15 „Приходи од договори со купувачи“ за прв пат од 1 јануари 2025 година. Како резултат на оваа промена, разликата во споредба со 2024 година се должи во најголем дел на примената на новиот стандард и новиот начин на презентирање на давањата кон купувачите. Договорите со купувачите содржат и обврска на Друштвото да исплати одреден надомест на купувачите за услуги за маркетинг и други давања. Пред примена на МСФИ 15, овие надомести се презентираа како Услуги со карактер на материјални трошоци (трошоци за маркетинг) и Останати расходи од работењето. Согласно МСФИ 15, овие давања не претставуваат надомест кој е одделен од производите/стоката што Друштвото ја продава на купувачот, и затоа се презентираат како намалување на приходите по основ на договорите со купувачите.



Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 98,40%, имаат приходите остварени со продажба на производи. Приходите од продажба на домашен пазар бележат пад од 2,82% во споредба со остварените приходи во 2024 година.

Останатите деловни приходи учествуваат со 1,46%.

Финансиските приходи ги опфаќаат само приходите по основ на курсни разлики и приходите од камата. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.



• Расходи

Вкупни расходи	(во 000 денари)			
	2025		2024	
	Износ	%	Износ	%
Видови трошоци				
Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	-48.357	-1,81%	-44.447	-1,60%
Трошоци за сировини и други материјали	1.631.138	61,07%	1.620.658	58,33%
Набавна вредност на продадените стоки	323.401	12,11%	207.862	7,48%
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	669	0,03%	658	0,02%
Услуги со карактер на материјални трошоци	300.384	11,25%	398.374	14,34%
Останати трошоци од работењето	48.807	1,83%	47.179	1,70%
Трошоци за вработени	255.267	9,56%	230.090	8,28%
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	125.406	4,70%	115.045	4,14%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	-	0,00%	18.987	0,68%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.930	0,07%	3.230	0,12%
Резервирања за трошоци и ризици	0	0,00%	0	0,00%
Останати расходи од работењето	27.788	1,04%	178.779	6,43%
Финансиски расходи	4.576	0,17%	2.097	0,08%
Вкупни трошоци	2.671.011	100,00%	2.778.512	100,00%

Остварените вкупни расходи во 2025 година изнесуваат 2.671.011 илјади денари што во споредба со остварените во 2024 година (2.778.512 илјади денари) бележат пад од 3,87%. Разликата се должи во најголем дел на примената на новиот стандард МСФИ 15 и новиот начин на презентирање на давањата кон купувачите. Со примената на МСФИ 15, дел од расходите претходно презентирани како Услуги со карактер на материјални трошоци (трошоци за маркетинг) и Останати расходи од работењето, се презентираат како намалување на приходите по основ на договорите со купувачите.

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество имаат трошоците за сировини и репроматеријали со 61,07%. Трошоците за вработени учествуваат со 9,56%, додека услугите со карактер на материјални трошоци учествуваат со 11,25%.

Останатите расходи од работењето учествуваат со 1,04%. Учеството на финансиските трошоци е ниско и изнесува 0,17%.



- Финансиски Резултат

Финансиски резултат		(во 000 денари)	
	Опис	2025	2024
	Остварени вкупни приходи	2.881.881	2.969.204
	Остварени вкупни трошоци	2.671.011	2.778.512
	Остварена добивка пред оданочување	210.870	190.692
	Данок на добивка	27.704	28.748
	Одложени даночни приходи	554	1.823
	Нето добивка	183.720	163.767

Остварената Добивка пред оданочување во 2025 година изнесува 210.870 илјади денари што во споредба со остварената во 2024 година (190.692 илјади денари) бележи раст од 10,58%. Учеството на Добивката пред оданочување во 2025 година во вкупниот приход изнесува 7,32%.



• Биланс на состојба

Позиција	(во 000 денари)		(во 000 денари)	
	2025	%	2024	%
Средства				
Материјални средства	1.182.168	56,84%	1.207.765	55,25%
Нематеријални средства	1.151	0,05%	2.128	0,10%
Долгорочни побарувања	14.170	0,68%	14.338	0,66%
Вкупно долгорочни средства	1.197.489	57,57%	1.224.231	56,00%
Одложени даночни средства	0	0,00%	9.849	0,45%
Залихи	261.777	12,59%	221.677	10,14%
Краткорочни побарувања	348.471	16,75%	393.142	17,98%
Парични средства	272.204	13,09%	337.128	15,42%
Вкупно тековни средства	882.452	42,43%	951.946	43,55%
ВКУПНА АКТИВА	2.079.941	100,00%	2.186.026	100,00%
Капитал и обврски				
Основна главнина	33.288	1,60%	33.288	1,52%
Резерви	1.270.340	61,08%	1.366.329	62,50%
Акумулирана добивка	168.754	8,11%	176.968	8,10%
Добивка за деловната година	183.720	8,83%	163.768	7,49%
Вкупен капитал	1.656.102	79,62%	1.740.353	79,61%
Одложени даночни обврски	14.173	0,68%	26.357	1,21%
Краткорочни обврски	395.838	19,03%	398.790	18,24%
Долгорочни обврски	13.828	0,67%	20.527	0,94%
Вкупно обврски	409.666	19,70%	419.317	19,18%
ВКУПНО ПАСИВА	2.079.941	100,00%	2.186.026	100,00%

Во 2025 година вкупната актива на друштвото изнесува 2.079.941 илјади денари и бележи пад од 4,85% во однос на 2024 година (2.186.026 илјади денари). Падот се должи во најголем дел на делот на вкупни тековни средства, и тоа парични средства и краткорочни побарувања.

Вкупниот капитал на друштвото на крајот на 2025 година изнесува 1.656.102 илјади денари, што претставува 82,74% од вкупната пасива. Основната главнина останува непроменета во однос на претходната година.

Вкупните обврски на друштвото изнесуваат 409.666 илјади денари и сочинуваат 19,70% од вкупната пасива. Краткорочните обврски изнесуваат 395.838 илјади денари и во однос на 2024 година (398.790 илјади денари) бележат благ пад од 0,74%



11. Број на вработени

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2025 година изнесува 244, што во споредба со вкупниот број на вработени во 2024 година претставува зголемување за 2,52%.

М.П.



Генерален директор



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2025 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

Назив на субјектот:

Индустија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско Друштво Битола

Место:

Битола

Матичен број:

4167406

Биланс на состојбата на ден 31.12.2025 год.

Позиција	Ознака на АОП	Износ	
		Тековна година	Предходна година
		5	5
1	2	5	5
	a	b	b
АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001	1.197.489.148	1.224.231.116
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002	1.151.447	2.128.224
Издатоци за развој	003	0	0
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004	1.151.447	2.128.224
Гудвил	005	0	0
Аванси за набавка на нематеријални средства	006	0	0
Нематеријални средства во подготовка	007	0	0
Останати нематеријални средства	008	0	0
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009	1.182.167.651	1.207.765.272
Недвижности (011+012)	010	641.626.856	654.136.475
Земјиште	011	175.980.063	175.150.933
Градежни објекти	012	465.646.793	478.985.542
Постройки и опрема	013	305.395.828	345.247.984
Транспортни средства	014	44.820.907	35.576.613
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	83.621.183	88.075.605
Биолошки средства	016	0	0
Аванси за набавка на материјални средства	017	10.710.758	0
Материјални средства во подготовка	018	95.992.119	84.728.595
Останати материјални средства	019	0	0
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020	0	0
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021	0	0
Вложувања во подружници	022	0	0
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	025	0	0
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026	0	0
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027	0	0
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028	0	0
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029	0	0
Останати долгорочни финансиски средства	030	0	0
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031	14.170.050	14.337.620
Побарувања од поврзани друштва	032	0	0
Побарувања од купувачи	033	6.278.557	14.337.620
Останати долгорочни побарувања	034	7.891.493	0
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	035	0	9.848.847
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036	878.590.769	948.844.193
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037	261.777.022	221.676.851
Залихи на сировини и материјали	038	94.905.592	112.009.138
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	3.861.858	5.013.637
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040	0	0
Залихи на готови производи	041	130.314.633	88.576.682
Залихи на трговски стоки	042	32.694.939	16.077.394
Залихи на биолошки средства	043	0	0
II. СРЕДСТВА (или групи за отуѓување наменети за продажба и прекинати работења)	044	0	0
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045	344.609.571	390.039.683
Побарувања од поврзани друштва	046	235.511	0
Побарувања од купувачи	047	281.291.762	340.211.356
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	19.314.350	17.217.516
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049	43.202.995	32.064.698



[Handwritten signature]

Побарувања од вработените	050	365.245	361.305
Останати краткорочни побарувања	051	199.708	184.808
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052	0	0
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053	0	
Вложувања кои се чуваат до доспевање	054	0	
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055	0	
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056	0	
Побарувања по дадени заеми	057	0	
Останати краткорочни финансиски средства	058	0	
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	272.204.176	337.127.659
Парични средства	060	272.204.176	337.127.659
Парични еквиваленти	061	0	0
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062	3.860.963	3.102.062
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063	2.079.940.880	2.186.026.218
B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064	19.137	19.137
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065	1.656.102.299	1.740.352.727
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	33.287.957	33.287.957
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067	0	
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068	0	
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069	0	
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070	315.100.842	316.485.613
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071	955.239.593	1.049.843.875
Законски резерви	072	180.036.769	180.036.769
Статутарни резерви	073	13.156.492	13.156.492
Останати резерви	074	762.046.332	856.650.614
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075	168.753.932	176.967.761
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076	0	0
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077	183.719.975	163.767.521
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	307.290.706	293.222.702
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082	8.604.032	20.527.040
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083	8.604.032	7.450.712
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084	0	13.076.328
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085	5.224.398	0
Обврски спрема поврзани друштва	086	0	
Обврски спрема добавувачи	087	0	
Обврски за аванси, депозити и кауции	088	0	
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089	0	
Обврски по заеми и кредити	090	0	
Обврски по хартии од вредност	091	0	
Останати финансиски обврски	092	0	
Останати долгорочни обврски	093	5.224.398	
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094	14.173.126	26.356.586
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095	293.462.276	272.695.662
Обврски спрема поврзани друштва	096	59.895.185	27.951.138
Обврски спрема добавувачи	097	217.624.666	230.613.177
Обврски за аванси, депозити и кауции	098	1.063.535	1.523.762
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099	0	0
Обврски кон вработените	100	0	0
Тековни даночни обврски	101	3.304.053	12.607.585
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102	6.780.587	0
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	0	0
Обврски по заеми и кредити	104	0	0
Обврски по хартии од вредност	105	0	0
Обврски по основ на учество во резултатот	106	0	0
Останати финансиски обврски	107	2.978	0
Останати краткорочни обврски	108	4.791.272	0
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	102.374.749	126.094.203
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	2.079.940.880	2.186.026.218
B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112	19.137	19.137



Handwritten signature in blue ink.

Назив на субјектот:

Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско Друштво Битола

Место:

Битола

Матичен број:

4167406

Биланс на успехот во периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 год.

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Предходна година
1	2	3	5	6
		а	с	б
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	2.878.067.363	2.966.763.923
2.	Приходи од продажба	202	2.835.887.143	2.927.530.423
3.	Останати приходи	203	39.374.890	35.718.692
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство		-48.356.806	-44.446.980
4.а.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204	88.576.682	60.408.977
4.б.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205	136.933.488	104.855.957
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206	2.805.330	3.514.808
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	2.714.791.340	2.820.861.544
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208	1.631.138.384	1.620.656.858
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209	323.400.978	207.861.850
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	669.473	658.410
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	300.383.716	398.373.639
11.	Останати трошоци од работењето	212	48.807.339	47.179.152
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	255.266.789	230.090.124
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	153.410.260	138.823.713
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	13.821.766	12.345.652
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	64.998.734	57.806.473
12.г.	Останати трошоци за вработените	217	23.036.029	21.114.286
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	125.406.426	115.045.227
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219	0	18.987.072
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220	1.929.906	3.230.043
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221	0	0
17.	Останати расходи од работењето	222	27.788.329	178.779.169
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	3.813.243	2.440.211
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	593.624	290.461
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226	0	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227	593.624	290.461
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228	0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	0	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	1.263.078	1.765.318
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	1.956.541	384.432
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232	0	0
24.	Останати финансиски приходи	233	0	0
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	4.576.173	2.097.303
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	1.003.702	330.290
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	1.003.702	330.290
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238	0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	1.415.634	1.395.558
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	2.156.837	371.455
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241	0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242	0	0
31.	Останати финансиски расходи	243	0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244	0	0
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245	0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246	210.869.899	190.692.267
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	210.869.899	190.692.267
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		
40.	Данок на добивка	252	27.703.513	28.747.528
41.	Одложени даночни приходи	253	553.589	1.822.782
42.	Одложени даночни расходи	254		



43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	183.719.975	163.767.521
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	243	238
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259	183.719.975	163.767.521
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261		
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263		
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	1.692	1.508
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265	1.692	1.508
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267		
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268		

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

1.	Добивка за годината	269	183.719.975	163.767.521
2.	Загуба за годината	270		
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271	1.137.927	150.389.507
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272	0	
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274		
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279	1.703.929	150.389.507
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282	566.002	
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286	1.137.927	150.389.507
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287	0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288	184.857.902	314.157.028
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		



[Handwritten signature]

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото - Млекара АД Битола;
- Форма на трговско друштво – АД;
- Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар - 01003488;
- Адреса и седиште - Ѓурчин Наумов Пљакот, 1 Битола;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување – /;
- Позначајни дејности кои ги извршува - Производство на млечни производи;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование – Основно образование 18, Средно образование 134, Вишо образование 6, Високо образование 75, Магистер 10, Доктор на наука 1;
- Сопственичка структура - 99% странски правни лица; 1% останати (физички лица, сопствени, правно странско лице);
- Други релевантни информации за друштвото - /.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка) - Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство;
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана - поединечна;
- Валута на презентација – МКД.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго) - Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност, а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи

Друштвото ја примени новата рамка МСФИ 15 „Приходи од договори со купувачи“ за прв пат од 1 јануари 2025 година. Друштвото го применува стандардот МСФИ 15 – „Приходи од договори со купувачи“ кој воспоставува сеопфатна рамка за признавање на приходите. Во согласност со барањата на МСФИ 15, приходите се признаваат кога контролата над договорените добра или услуги се пренесува на купувачот, во износ кој ја одразува противвредноста на која Друштвото очекува да има право во замена за тие добра или услуги. Друштвото го применува петчекорниот модел за признавање на приходи:

- Идентификација на договор со купувач
- Идентификација на посебните обврски за извршување
- Утврдување на трансакциската цена
- Алокација на трансакциската цена на обврските за извршување
- Признавање на приход кога обврската за извршување е исполнета

Друштвото изврши анализа на договорите со купувачите и утврди дека примената на овој стандард нема материјално влијание врз износот и времето на признавање на приходите во финансиските извештаи на Друштвото.

Примената на стандардот резултираше со одредени рекласификации во презентацијата на позициите на билансот на успех и билансот на состојбата, но без значително влијание врз финансискиот резултат и сопствениот капитал.



3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

МСФИ 16 - Лизинзи

Друштвото ги евидентира договорите за лизинг во согласност со барањата на МСФИ 16 – Лизинзи, кој за прв пат стапува на сила од 1 јануари 2025 година.

Признавање

Согласно со МСФИ 16.22: На датумот на започнување на лизингот, Друштвото признава:

- средство со право на користење, кое го претставува правото на користење на средството во текот на периодот на лизингот, и
- обврска за лизинг која ја претставува обврската за плаќање на лизинг ратите.

Друштвото применува исклучок за признавање на краткорочни лизинзи (до 12 месеци) и лизинзи на средства со мала вредност. Плаќањата за овие лизинзи се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот.

Почетно мерење

Согласно со МСФИ 16.23-25: Средството со право на користење при почетното признавање се мери по набавна вредност која го вклучува износот на иницијално признатата обврска за лизинг, плаќањата направени на или пред датумот на започнување на лизингот, иницијалните директни трошоци и проценетите трошоци за демонтажа или обновување на средството. Согласно со МСФИ 16.26-28: Обврската за лизинг при почетното признавање се мери по сегашната вредност на идните плаќања за лизинг кои не се платени на датумот на започнување на лизингот. Плаќањата за лизинг се дисконтираат користејќи ја каматната стапка имплицитна во лизингот, доколку таа може лесно да се утврди, или инкременталната стапка на задолжување на Друштвото.

Последователно мерење

Согласно со МСФИ 16.29-31 и 36(в): По почетното признавање, средството со право на користење се мери по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и евентуални загуби од обезвреднување. Средството се амортизира на праволиниска основа во текот на периодот од времетраењето на лизингот. Согласно со МСФИ 16.36-46 обврската за лизинг по почетното признавање се зголемува за пресметаната камата и се намалува за извршените плаќања за лизинг.

Презентирање

Средствата со право на користење се презентираат во билансот на состојба во рамки на материјалните средства на посебно аналитичко konto (01190 Право на користење градежни објекти на лизинг). Обврските за лизинг се презентираат во билансот на состојба како краткорочни и долгорочни обврски на посебни аналитички conta (2530 Обврски за право на користење закуп, 28203 Долгорочни обврски право на користење закуп) Во билансот на успех, амортизацијата на средствата со право на користење се признава како дел од оперативните расходи (konto 4305 Амортизација право на користење градежни објекти лизинг), додека каматата по обврските за лизинг се признава како финансиски расход (konto 47428 Камата право на користење закуп)

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго) - Во 2025 година Друштвото посебни проценки не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција - Промена и корекции на сметководствените политики во 2025 година не се вршени.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот – Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.



8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	175.150.933	815.202.857	1.873.814.571	84.728.595	2.948.896.956
Зголемување	829.130	2.527.276	66.658.255	54.235.503	124.250.164
Намалување			19.297.478	32.261.221	51.558.699
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	175.980.063	817.730.133	1.921.175.348	106.702.877	3.021.588.421
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	336.217.315	1.404.914.368	0	1.741.131.684
Амортизација		20.446.828	99.452.220		119.899.048
Обезвреднување					0
Намалување			17.029.159		17.029.159
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	356.664.143	1.487.337.429	0	1.844.001.573
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)	175.980.063	461.065.990	433.837.918	106.702.877	1.177.586.848
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година)	175.150.933	478.985.542	468.900.202	84.728.595	1.207.765.272
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	138.515.765	789.465.571	1.789.634.886	126.162.130	2.843.778.352
Зголемување	37.344.661	27.423.101	95.599.861	25.380.003	185.747.626
Намалување	709.493	1.685.815	11.420.176	66.813.538	80.629.022
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	175.150.933	815.202.857	1.873.814.571	84.728.595	2.948.896.956
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	338.495.176	1.396.749.120	0	1.735.244.297
Амортизација		29.278.857	84.788.053		114.066.910
Обезвреднување					0
Намалување		31.556.718	76.622.805		108.179.523
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	336.217.315	1.404.914.368	0	1.741.131.684
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година)	175.150.933	478.985.542	468.900.202	84.728.595	1.207.765.272
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (претходна година)	138.515.765	450.970.395	392.885.765	126.162.130	1.108.534.055




8а. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА со право на користење

Набавна вредност	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Салдо на 1 јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0
Зголемување		9.161.594			9.161.594
Намалување					
Салдо на 31 декември 2025 (тековна година)	0	9.161.594	0	0	9.161.594
Исправка на вредност					
Салдо на 1 јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0
Депрецијација		4.580.791			4.580.791
Намалување					
Салдо на 31 декември 2025 (тековна година)	0	4.580.791	0	0	4.580.791
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2025	0	4.580.803	0	0	4.580.803

Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2024 (претходна година)					
Зголемување					
Намалување					
Салдо на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0
Исправка на вредност					
Салдо на 1 јануари 2024 (претходна година)					
Депрецијација					
Намалување					
Салдо на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2025 (тековна година)		0				0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства 2025						
Состојба на 1 Јануари 2024 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки		0				0
Намалување како резултат на продажби		0				0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства 2024	0	0	0	0	0	0



Државна институција за ревизија
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
БИТОЛА

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	273.765.233	333.027.554
Побарувања од купувачи во странство	7.528.344	7.343.927
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	152.000.875	152.615.683
Вредносно усогласување на побарувања	-152.002.690	-152.775.808
Вкупно:	<u>281.291.762</u>	<u>340.211.356</u>

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	134.366.313	199.626.406
Парични средства во денарска благајна	3.295	3.295
Девизна сметка	137.834.568	137.497.958
Девизна благајна		
Вкупно:	<u>272.204.176</u>	<u>337.127.659</u>



13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции		Во сопственост на		Состојба				
2025 (тековна година)		1.1.2025	%	зголем.	намал.	31.12.2025	%	
Обични акции	Физички лица	1.075	0,99%			1.075	0,99%	
	Правни лица	107.513	99,01%			107.513	99,01%	
	Откупени сопствени акции	1	0,00%			1	0,00%	
Приоритетни акции	ФПИО		0,00%				0,00%	
		Вкупно	108.589	100,00%	0	0	108.589	100,00%

2024 (претходна година)		1.1.2024	%	зголем.	намал.	31.12.2024	%	
Обични акции	Физички лица	1.075	0,99%			1.075	0,99%	
	Правни лица	107.513	99,01%			107.513	99,01%	
	Откупени сопствени акции	1	0,00%			1	0,00%	
Приоритетни акции	ФПИО		0,00%				0,00%	
		Вкупно	108.589	100,00%	0	0	108.589	100,00%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Вид на обврска:	Вид на обезбедување:	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски:			
Долгорочни обврски од право на користење на средства земени на лизинг:			
Вкупно:			



[Handwritten signature]

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	158.581.637	175.641.193
Добавувачи во странство	33.592.423	37.575.187
Добавувачи за нефактурирани стоки	25.450.606	17.396.796
Вкупно:	<u>217.624.666</u>	<u>230.613.177</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Краткорочни обврски од право на користење на средства земено на лизинг	4.791.272	
Вкупно:	<u>4.791.272</u>	<u>0</u>

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	2.760.566.769	2.840.754.857
Приходи од продажба во странство	75.320.374	86.775.566
Вкупно:	<u>2.835.887.143</u>	<u>2.927.530.423</u>

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1.389.370	285.377
Приходи од државни поддршки	11.440.233	12.461.762
Останато	26.545.287	22.971.553
Вкупно:	<u>39.374.890</u>	<u>35.718.692</u>



[Handwritten signature]

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	211.777.874	171.460.265
Трошоци за саеми		
Наемнина	4.110.833	8.716.967
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.157.539	2.310.378
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	287.134	287.510
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	26.588.627	167.125.869
Премии за осигурување	9.795.721	9.347.133
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.581.062	1.515.123
Трошоци за ревизија	2.074.580	2.032.917
Трошоци за останати интелектуални услуги	10.921.137	9.756.385
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	215.594	1.164.180
Загуби од отуѓување на нетековни средства	824.934	538.613
Останати расходи	2.449.032.478	2.448.703.507
Вкупно останати оперативни расходи	<u>2.719.367.513</u>	<u>2.822.958.847</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	235.511	0
Обврски по основ на купопродажни односи	59.895.185	27.951.138
Приходи од продажба на готови производи	0	7.960.717
Приходи од продажба на материјали	667.235	0

